



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Број
Год.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Среда, 22 јануари 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXV

Цена на овој број е 1,80 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

16.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ

Се прогласува Законот за избор на сојузни пратеници, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 јануари 1969 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 15 јануари 1969 година.

ПР бр. 761

16 јануари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Избор и отповик на сојузни пратеници се врши на начинот и според постапката што се пропишани со овој закон.

Член 2

За Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор се избираат по 120 пратеници.

За Соборот на народите секоја република избира по 20 пратеници, а секоја автономна покраина — по 10 пратеници.

Член 3

Секои четири години се избираат сите членови на секој од соборите на Сојузната скупштина.

Никој не може повеќе од двапати едноподруго да биде сојузен пратеник.

На дополнителен избор пратеникот се избира на време до истекот на мандатот на пратеникот на чие место се избира и по истекот на тој мандат може уште двапати едноподруго да биде сојузен пратеник.

Член 4

Пратениците за Општествено-политичкиот собор ги избираат граѓаните во една или повеќе општини што сочинуваат изборна единица, врз основа на општо, еднакво и непосредно изборно право.

Пратениците за Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор (во понатамошниот текст: соборите на работните заедници) ги избира изборното тело што го сочинуваат членовите на општинското собрание и делегатите на работните заедници на работните организации и други форми на здружен труд, како и делегатите на други заедници од соодветната област на трудот определени со овој закон, од подрачјето на изборната единица.

Пратениците за Соборот на народите ги избира собранието на секоја република на заедничка седница на сите собори и собранието на секоја автономна покраина на заедничка седница на сите собори.

Член 5

Право да биде избран за пратеник за Општествено-политичкиот собор и Соборот на народите има секој граѓанин што има општо избирачко право.

Член 6

Право да бидат избирани за пратеник за Стопанскиот собор имаат: работен човек во работна организација или друга работна Заедница и член на орган на управување на работна организација или работна заедница во областа на производството, сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, издавачката, новинската или друга стопанска дејност, како и работен човек во работна организација која се занимава со научни истражувања во областа на стопанството и член на орган на управување на таква организација; член на орган на управување на здружение на работни организации во областа на стопанството; земјоделец — член на земјоделска задруга или друга работна организација и членови на неговото домаќинство кои активно се занимаваат со земјоделска дејност, како и земјоделец што е во постојан кооперантски однос со задруга или со друга работна организација, а кој според статутот на задругата односно на друга работна организација има определени права во поглед на изборот на органите на управувањето на задругата односно на друга работна организација; занаетчија — член на занаетчиска комора; земјоделски, занаетчиски или друг работник што работи во работна организација, како и функционер на синдикатот во кој се зачленети работните луѓе од областа на стопанството.

Член 7

Право да бидат избирани за пратеник за Просветно-културниот собор имаат: работен човек во работна организација или друга работна заедница и член на орган на управување или на издавачки совет на работна организација или работна заедница во областа на просветата, науката, уметноста и други области на културата и физичката култура, освен во новинските и издавачките претпријатија; член на издавачки совет или на друг соодветен

орган на управување на работна организација вон овие области; самостоен научник, уметник или друг културен работник; редовен студент на факултет, уметничка академија, висока или виша школа и редовен ученик на средна школа што според статутот на школата го имаат тоа својство; член на орган на управување на здружение на работни организации во областа на просветата, науката, уметноста и други области на културата; член на орган на управување на заедница на образованието, како и функционер на синдикатот во кој се зачленети работните луѓе од тие области.

Член 8

Право да бидат избирани за пратеник за Социјално-здравствениот собор имаат: работен човек во работна организација или друга работна заедница и член на орган на управување на работна организација или работна заедница во областа на здравството и социјалните служби, како и работен човек во работна организација која се занимава со научни истражувања во областа на здравството и социјалните служби и член на орган на управување на таква организација; член на орган на управување на здружение на работни организации во областа на здравството и социјалните служби; член на собрание на социјалното осигурување, како и функционер на синдикатот во кој се зачленети работните луѓе од тие области.

Член 9

Граѓанин што ги исполнува условите од чл. 6, 7 или 8 од овој закон, има право да биде избран за член на соодветен собор на работните заедници ако има општо избирачко право.

Член 10

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија (во понатамошниот текст: Социјалистичкиот сојуз) е основен носител и организатор на општествено-политичката активност во изборите на пратеници за Сојузната скупштина и во предлагањето и утврдувањето на кандидатите за сојузни пратеници. Со остварувањето на оваа улога во изборниот процес Социјалистичкиот сојуз обезбедува активно учество на граѓаните во кандидирањето и изборот на пратеници за Сојузната скупштина и во остварувањето на нивните изборни права.

Во соработка со другите општествено-политички и други организации, Социјалистичкиот сојуз организира такви форми на општествено-политичка активност што им овозможуваат на работните луѓе и на граѓаните најширока иницијатива и непосредно учество во истакнувањето на кандидатите и во претресувањето на предлозите за утврдување на кандидатите за сојузни пратеници, ги запознава избирачите со предлозите за кандидати и со својата политичка дејност обезбедува најширок општествен договор за мерилата за кандидирање и за предлагање и утврдување на кандидатите.

Член 11

Избори за сојузни пратеници распишува претседателот на Сојузната скупштина.

Изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници мораат да се одржат најдоцна на петнаесет дена пред истекот на изборниот период на пратениците на кои им истекува мандатот.

Изборот на пратеници за Соборот на народите во републичките односно покраинските собранија мора да биде извршен пред денот на првиот состанок на Соборот на народите на кој се врши верификација на мандатите на новоизбраните пратеници.

Во случај на распуштање на одделни собори на Скупштината, избори се распишуваат во рок од петнаесет дена од денот на распуштањето на соборот.

Од денот на распишувањето на изборите до денот на изборите на пратениците не смее да помине повеќе од два месеца ниту помалку од еден месец.

Член 12

Именуван функционер и работник во државен орган и судија на уставен или друг суд, не можат во исто време да бидат и членови на Соборот на народите.

Именуван функционер и работник во сојузен орган, како и судија на Уставниот суд на Југославија или на друг суд на федерацијата не можат во исто време да бидат и членови на Општествено-политичкиот собор или членови на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

На функционер или работник во државен орган или судија од ставот 1 на овој член, што е избран за член на Соборот на народите, како и на функционер или работник во сојузен орган или судија од ставот 2 на овој член, што е избран за член на некој друг собор на Сојузната скупштина, му престанува функцијата односно службата кога ќе му биде верификуван мандатот.

Член 13

Изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на народите, како и на функционер или работник во сојузен орган или судија од ставот 2 на овој член, што е избран за член на некој друг собор на Сојузната скупштина, му престанува функцијата односно службата кога ќе му биде верификуван мандатот.

Во општина во која се избираат два или повеќе пратеници, се формираат онолку изборни единици колку пратеници се избираат.

Дел од територијата на една општина не може да се спои со територијата на друга општина или со дел од територијата на друга општина во една изборна единица.

Член 14

Изборните единици за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници се утврдуваат со посебен закон.

Изборните единици се утврдуваат врз основа на податоците од општиот попис на населението.

Бројот на сојузните пратеници што се избираат во секоја република за Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор, се определува во согласност со нормата еден пратеник да се избира на ист број жители.

Ако врз основа на нормата од ставот 3 на овој член нема да биде распореден вкупниот број на пратеници што се избираат за Општествено-политичкиот собор или за одделни од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина, преостанатиот број пратеници се распоредува на републиките што по ред имаат најголем остаток.

Член 15

Во секоја изборна единица се избира по еден пратеник за Општествено-политичкиот собор и за секој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

Исто лице може да биде пратенички кандидат само во една изборна единица.

Исто лице може да биде пратенички кандидат само за еден собор на Скупштината.

Член 16

Пратеничките кандидати за Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор ги предлага и ги утврдува кандидатационата конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Пратеничките кандидати за Општествено-политичкиот собор ги предлагаат и ги утврдуваат и собирачите на избирачите, а пратеничките кандидати за соборите на работните заедници — и собирачите на работните луѓе во работните организации и во други работни заедници од соодветната област на трудот.

Член 17

Пратеничките кандидати за Соборот на народите за секоја република односно автономна покраина ги предлага и составува предлог-листа на кандидатите републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, на начинот

и според постапката што се утврдени со правилата на таа организација.

Предлог-листата на кандидатите на републиката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз ја разгледуваат и ја утврдуваат листата на кандидатите општинските кандидациони конференции на Социјалистичкиот сојуз.

Член 18

Кандидациона конференција што ги утврдува пратеничките кандидати за Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор се формира за секоја изборна единица (во понатамошниот текст: кандидациона конференција за изборната единица), а може, според потребата, да се формира и посебна кандидациона конференција за одделни од тие собори.

Општинска кандидациона конференција на Социјалистичкиот сојуз што ги утврдува пратеничките кандидати за Соборот на народите се формира во секоја општина (во понатамошниот текст: општинска кандидациона конференција).

Начинот на работата на кандидатационите конференции од ст. 1 и 2 на овој член се утврдува со правилата на Социјалистичкиот сојуз.

Работата на кандидатационата конференција за изборната единица и на општинската кандидациона конференција е јавна.

Член 19

Делегати за општинската кандидациона конференција се избираат непосредно на соборите во организациите на Социјалистичкиот сојуз, синдикатите, здруженијата на борците и Сојузот на младината, како и во другите здруженија и организации на граѓани што со своите правила ќе ги определи општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Делегати за кандидатационата конференција за изборната единица се избираат, по правило, на начинот од ставот 1 на овој член. Ако изборната единица ја сочинуваат две или повеќе општини, со правилата на Социјалистичкиот сојуз може да се определи да избираат делегати за оваа кандидациона конференција општинските кандидациони конференции од редовите на своите членови.

Мерилата за утврдување бројот на делегати што за кандидатационите конференции ги избираат една или повеќе организации од ст. 1 и 2 на овој член, како и начинот и постапката за избор на делегати се утврдуваат со правилата на Социјалистичкиот сојуз.

Член 20

Пратеник во Општествено-политичкиот собор станува кандидатот за кого гласало мнозинството од сите избирачи на односната изборна единица, а ако имало два или повеќе кандидати пратеник станува оној кандидат што добил најголем број гласови во изборната единица.

Пратеник во Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор или Социјално-здравствениот собор станува кандидатот што во изборното тело го добил мнозинството определено со овој закон.

Пратеник во Соборот на народите станува секој кандидат за кого гласало мнозинството на сите членови на републичкото односно покраинското собрание, а ако имало кандидати повеќе од вкупниот број пратеници што се избираат секој кандидат што добил најголем број гласови.

Член 21

Изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор се врши во недела, и тоа во ист ден на целата територија на Југославија.

Изборот на пратеници за сите собори на работните заедници се врши во ист ден на целата територија на Југославија.

Општите избори за пратеници за соборите на работните заедници се вршат по одржаните општи избори за одборници на општинските собранија, а општите избори за Соборот на народите — по одр-

жаните општи избори за пратеници на републичките односно покраинските собранија.

Со одлуката за распишување на изборите се определува и денот на одржувањето на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите за вршење на изборните дејствија.

Член 22

Ако изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор се врши во истиот ден кога и изборот на пратеници за републичкиот собор, изборните дејствија можат да се вршат на истите избирачки места, но со спроведувањето на изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор раководи посебен избирачки одбор и изборните дејствија се вршат одвоено за овој собор.

Ако изборот на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се врши во истиот ден кога и изборот на пратеници за соборите на работните заедници на републичкото собрание, изборните дејствија за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се вршат одвоено.

Член 23

Верификација на мандатите врши секој собор посебно.

Во случај на распуштање на некој од соборите на Сојузната скупштина, состанокот на новоизбраниот собор за верификација на мандатите мора да се одржи во рок од петнаесет дена од денот на одржувањето на изборите.

Член 24

На сојузен пратеник му престанува мандатот пред истекот на времето на кое е избран:

- 1) ако го загуби општото избирачко право;
- 2) ако со правосилна судска осуда биде осуден на казна затвор во траење подолго од шесет месеци или на друга потешка казна;
- 3) ако биде отповикан;
- 4) ако му ја уважи оставката соборот чиј член е;
- 5) ако настапи случај на неспоивост на пратеничката функција со друга функција односно служба.

Член 25

Избирачите можат да го отповикаат сојузниот пратеник што го избрале.

Член 26

Пратеникот во Општествено-политичкиот собор е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството на сите избирачи на изборната единица во која е избран.

Пратеникот во некој од соборите на работните заедници е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството на членовите на телото што одлучува за отповикот во општината односно мнозинството на сите членови на телото што одлучува за отповикот во секоја од општините од подрачјето на изборната единица во која е избран.

Пратеникот во Соборот на народите е отповикан ако за отповикот гласало мнозинството членови на сите собори на републичкото односно покраинското собрание.

Член 27

На пратеникот што е отповикан му престанува пратеничкиот мандат кога Сојузната скупштина ќе утврди дека мандатот му престанал врз основа на отповик.

Член 28

Изборот и отповикот на сојузните пратеници се вршат со тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња. Избирачите гласаат лично.

Член 29

Граѓанин запишан во избирачкиот список не може да биде лишен од правото на гласање на изборите или од правото на гласање за отповик, ниту да биде спречен да гласа.

Член 30

Загарантирана е слободата на определувањето на избирачите и тајноста на гласањето.

Ниеден државен орган или службено лице не може да го повика избирачот на одговорност за гласањето, ниту од него да бара да каже за кого гласал или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот.

Член 31

На денот на изборите на пратеници, како и на денот на гласањето за отповик на пратеници, забранета е секоја агитација на избиралиштето.

Како избиралиште се смета зградата во која се врши гласањето и нејзиниот двор.

Член 32

Со спроведувањето на изборите на сојузни пратеници и со гласањето за отповик раководат изборни комисии и избирачки одбори.

Органите за спроведување на изборите се независни во својата работа и работат според закон и други прописи донесени врз основа на закон.

Изборните комисии се формираат на време од четири години.

Член 33

Пратеничкиот кандидат односно пратеникот за чиј отповик се гласа, може да ѝ пријави на општинската изборна комисија по еден претставник и негов заменик за секое избирачко место и секое изборно тело, како и за општинската изборна комисија, и тоа најдоцна на три дена пред денот на изборите односно гласањето за отповик. За претставник и негов заменик може да биде предложено само лице што има општо избирачко право.

Претставниците на пратеничките кандидати односно претставниците на пратеникот за чиј отповик се гласа, имаат право да присуствуваат на работата на органите за спроведување на изборите односно гласањето за отповик од ставот 1 на овој член, но без право на одлучување.

Глава II

ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Член 34

Изборни комисии се: Сојузна изборна комисија, републички изборни комисии, покраински изборни комисии и општински изборни комисии.

Член 35

Сојузната изборна комисија, републичките изборни комисии и покраинските изборни комисии ги сочинуваат: претседател, секретар и по пет членови.

Општинските изборни комисии ги сочинуваат: претседател, секретар и еден член.

На претседателот, секретарот и членовите на изборните комисии им се определуваат заменици.

Член 36

Членовите на Сојузната изборна комисија ги именува Сојузната скупштина, а членовите на другите изборни комисии — Сојузната изборна комисија.

Претседателот на Сојузната изборна комисија и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на Врховниот суд на Југославија.

Претседателот на републичката односно покраинската изборна комисија и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на врховниот суд на републиката односно покраината, а претседателот на општинската изборна комисија и неговиот заменик — од редот на судиите.

Со решението за именување на членовите на изборната комисија се определува и нејзиното седиште.

Составот и измените во составот на изборните комисии се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 37

Сојузната изборна комисија:

1) се грижи за законитото спроведување на изборите и за еднообразната примена на одредбите на овој закон што се однесуваат на изборната постапка;

2) ја усогласува работата на изборните комисии и им дава упатства на изборните комисии по сите прашања во врска со спроведување на изборите;

3) ги утврдува единствените стандарди за изборните материјали и другите материјални услови за спроведување на изборните дејствија, и врши контрола во поглед на придржувањето кон тие стандарди и услови;

4) ги објавува резултатите од изборите на пратеници за Сојузната скупштина, како и резултатите на гласањето за отповик;

5) врши други задачи според одредбите од овој закон.

Сојузната изборна комисија ги пропишува обрасците за извршување на овој закон.

Сојузната изборна комисија определува кои изборни акти ѝ доставува општинската изборна комисија, како и начинот на нивното доставување, и може да определи определени изборни акти да чува општинската изборна комисија до определен рок.

Член 38

Републичката изборна комисија:

1) ги потврдува кандидатурите за избор на пратеници за Соборот на народите што ги избира републичкото собрание;

2) ја усогласува работата на општинските изборни комисии и им дава упатства на општинските изборни комисии во врска со спроведувањето на изборите;

3) го обезбедува извршувањето на техничките подготовки на изборите на територијата на републиката и врши контрола во поглед на придржувањето кон стандардите од членот 38 став 1 точка 3 на овој закон;

4) врши други работи според одредбите од овој закон.

Член 39

Покраинската изборна комисија:

1) ги потврдува кандидатурите за избор на пратеници за Соборот на народите што ги избира собранието на автономната покраина;

2) ја усогласува работата на општинските изборни комисии и им дава упатства на тие комисии во врска со спроведувањето на изборите;

3) го обезбедува извршувањето на техничките подготовки на изборите на територијата на покраината и врши контрола во поглед на придржувањето кон стандардите од членот 37 став 1 точка 3 на овој закон;

4) врши други работи според одредбите од овој закон.

Член 40

Општинската изборна комисија:

1) ги потврдува кандидатурите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници;

2) ги утврдува резултатите од изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници и ги прогласува кандидатите избрани за пратеници;

3) ги утврдува резултатите на гласањето за отповик на пратеници на Општествено-политичкиот собор и на соборите на работните заедници;

4) формира избирачки одбори за раководење со гласањето на изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор, како и за раководење со гласањето за отповик на тие пратеници, и именува членови на тие одбори;

5) врши технички подготовки за изборите;

6) се грижи за правилната работа на избирачките одбори и врши надзор над нивната работа;

7) им издава уверенија на претставниците на кандидатите и на претставниците на пратениците за чиј отповик се гласа, како и на нивните заменици, и тоа најдоцна на 48 часа пред денот определен за избор односно отповик на пратениците;

8) издава соопштенија за резултатите на изборите односно гласањето за отповик на своето подрачје;

9) врши други работи според одредбите од овој закон.

Општинската изборна комисија се формира за секоја изборна единица.

Член 41

Со гласањето при изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор и со гласањето за отповик на овие пратеници раководат избирачки одбори.

Избирачки одбори се формираат за секое место во кое се врши гласање (избирачко место). Избирачките места ги определува општинската изборна комисија.

Избирачките одбори обезбедуваат правилност и тајност на гласањето.

Избирачките одбори се состојат од претседател и два члена.

На претседателот и на членовите на избирачкиот одбор им се определуваат заменици.

Општинската изборна комисија е должна да им врати на претседателот и на членовите на избирачкиот одбор, како и на нивните заменици, решение за нивното именување.

Член 42

Со изборот на пратеници односно со гласањето за отповик на пратеници во некој од соборите на работните заедници раководи претседателството што ќе го избере изборното тело од редовите на своите членови.

За член на претседателството на изборното тело не може да биде избран кандидат за пратеник односно пратеник за чиј отповик се гласа.

Член 43

Член на изборна комисија или на избирачки одбор, како и негов заменик, може да биде само граѓанин од подрачјето на односната изборна единица кој има општо избирачко право.

Членовите на изборната комисија и на избирачкиот одбор, како и нивните заменици, не можат да бидат кандидати за пратеници. Ако се согласат да се кандидираат, им престанува функцијата на член односно заменик во тие органи.

За член на изборна комисија или на избирачки одбор, како и за нивни заменик, не може да биде именуван пратеник за чиј отповик се гласа.

Член 44

Органите за спроведување на изборите односно гласањето за отповик одлучуваат со мнозинство гласови на сите свои членови.

Општинската изборна комисија и избирачките одбори можат да одлучуваат само во полн состав.

Член 45

Општинското собрание и другите органи се должни да им даваат помош на изборните комисии и на избирачките одбори во извршувањето на нивните задачи.

Член 46

Средствата за покрите на трошоците за спроведување на изборите за сојузни пратеници се обезбедуваат во сојузниот буџет.

Средствата за работа на органите за спроведување на изборите, за изборните материјали и други материјални услови за спроведување на изборните дејствија, им се обезбедуваат на републиките спо-

ред единствените мерила што за секои општи избори ги утврдува Сојузната изборна комисија по претходно прибавено мислење од републичките изборни комисии, водејќи сметка за обезбедување на единствените стандарди за изборните материјали и други материјални услови за спроведување на изборните дејствија.

Републичката изборна комисија ги распоредува на изборните единици средствата одобрени за спроведување на изборите за сојузни пратеници на територијата на републиката и го определува начинот за користење и контрола на употребата на тие средства.

Средствата за покрите на трошоците за гласање на лица на отслужување на воениот рок или на воена вежба ги утврдува Сојузната изборна комисија по претходно прибавено мислење од комисијата од членот 128 став 1 од овој закон.

Глава III

ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ

1. Предлагање на кандидати за пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници

а) Од кандидационата конференција за изборната единица

Член 47

Седница на кандидационата конференција за изборната единица заради предлагање и утврдување на кандидати за пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници свикува и нејзината работа ја раководи до изборот на претседателство на конференцијата претседателот на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на чие подрачје е седиштето на општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници.

Седницата на кандидационата конференција за изборната единица може да се одржи ако е присутно мнозинството на членовите на кандидационата конференција.

Член 48

Пред почетокот на предлагањето на кандидати за пратеници за Општествено-политичкиот собор и за пратеници за соборите на работните заедници, кандидационата конференција за изборната единица се запознава со предлозите за кандидати што во преткандидационата постапка ги истакнале бирите на граѓаните односно работните луѓе, општествено-политичките организации, како и други здруженија и организации на граѓани.

На кандидационата конференција за изборната единица секој член на конференцијата има право за секој собор од ставот 1 на овој член да предложи по еден кандидат за сојузен пратеник.

Во листата на кандидатите за која се гласа на кандидационата конференција се внесува секој предложен кандидат, чија кандидатура ќе ја поддржат најмалку една десетина од сите членови на кандидационата конференција. Имињата на кандидатите се внесуваат во листата на кандидатите по азбучен односно абецеден ред.

Член 49

По завршеното предлагање на кандидати се составува листа на кандидати.

Гласањето се врши за секој кандидат од листата, и тоа тајно.

Член 50

Како кандидат на кандидационата конференција за изборна единица се смета секој од предложените кандидати за кого гласало мнозинството од присутните членови на конференцијата.

Ако ниеден кандидат не го добие потребното мнозинство од ставот 1 на овој член, на кандидатационата конференција за изборната единица се врши повторно предлагање на кандидати за сојузни пратеници и гласање за тие кандидати.

По завршеното гласање претседавачот го соопштува резултатот на гласањето, како и кои од предложените кандидати се прифатени за кандидати на кандидатационата конференција за изборната единица.

Член 51

За работата на кандидатационата конференција за изборната единица се води записник, кој особено содржи: ден и час на почетокот и место на одржувањето на седницата на кандидатационата конференција; за која изборна единица се одржува седницата на конференцијата; вкупен број членови на кандидатационата конференција, број на присутните членови; кои кандидати биле предложени; кои кандидати се прифатени и со колкав број гласови.

Член 52

Врз основа на заклучокот на кандидатационата конференција за изборната единица се составува предлог на кандидатура, кој содржи:

1) податок за тоа дали предлогот се поднесува за Општествено-политичкиот собор или за некој од соборите на работните заедници, означување на изборната единица и денот на изборите;

2) означување дека предлогот е утврден на кандидатационата конференција за изборната единица, и податоци за тоа во кое место е одржана конференцијата и кога;

3) име и презиме на кандидатите и место на живеење на секој од кандидатите прифатени на кандидатационата конференција за изборната единица, а за пратеничките кандидати за некој од соборите на работните заедници — и податок за тоа во која област на трудот е запослен, односно на која област на трудот ѝ припаѓа.

Редоследот на кандидатите во предлогот на кандидатурата се утврдува така што прво се наведуваат имињата на кандидатите што добиле поголем број гласови, а имињата на кандидатите што добиле ист број гласови се наведуваат по азбучен односно абecedен ред.

Предлогот на кандидатурата на кандидатационата конференција за изборната единица го потпишуваат членовите на конференцијата што за тоа ќе ги овласти таа.

Кон предлогот на кандидатурата на кандидатационата конференција за изборната единица мора да се приложи записникот за работата на конференцијата и писмена изјава на кандидатот дека е согласен да биде кандидиран.

Член 53

Кандидационата конференција за изборната единица утврдениот предлог на кандидатура веднаш ѝ го доставува на надлежната општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници и на претседателот на општинското собрание односно на претседателите на општинските собранија од подрачјето на изборната единица.

б) Од собираите на избирачите

Член 54

Собири на избирачите се одржуваат заради разгледување предлогот на кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор што ги утврдила кандидатационата конференција, како и заради предлагање на пратенички кандидати за тој собор.

Собири на избирачите се одржуваат за подрачјата за кои се одржуваат собири на избирачите за предлагање на кандидати за одборници за општинскиот собор.

Член 55

Собирот на избирачите го свикнува претседателот на собранието на општината на чија територија се одржува собирот, и тоа во рок од три дена по денот на одржувањето на кандидатационата конференција.

Ако претседателот на општинското собрание не го свика собирот на избирачите во определениот рок, во рок од понатамошни пет дена собирот ќе го свика општинската изборна комисија.

Свикнувањето на собираите на избирачите се објавува на вообичаен начин најдоцна на три дена пред нивното одржување, со означување на подрачјето и дневниот ред на собирот.

Времето и местото за одржување на собирот на избирачите се определуваат така што да е можно присуство на што поголем број избирачи.

Член 56

Собирот на избирачите на кој се разгледува предлог на кандидати утврден од кандидатационата конференција за изборната единица може да се одржи со присутниот број на избирачи.

Член 57

Право на предлагање и одлучување на собирот на избирачите имаат само лицата што имаат општо избирачко право и што имаат живеалиште односно престојувалиште на подрачјето за кое се одржува собирот, а се запишани во избирачкиот список.

Член 58

Претседателот на општинското собрание или одборникот на општинското собрание што тој ќе го определи го отвара собирот на избирачите и ја раководи неговата работа до изборот на претседателство на собирот.

Ако собирот на избирачите го свикала општинската изборна комисија, собирот го отвара и неговата работа до изборот на претседателство на собирот ја раководи лицето што ќе го определи општинската изборна комисија.

Член 59

Работата на собирот на избирачите ја раководи претседателството на собирот, што избирачите го избираат на собирот од својата средина.

Претседателството на собирот се состои од претседавач и два члена.

Собирот на избирачите избира од својата средина и двајца заверувачи на записникот.

За работата на собирот на избирачите се води записник, што го потпишуваат претседавачот, записничарот и заверувачите на записникот.

Секретарот на општинското собрание е должен да му обезбеди на собирот на избирачите записничар, но собирот може да избере за записничар и друго лице.

Член 60

По изборот на претседателството на собирот, претседавачот ја објаснува целта на свикнувањето на собирот на избирачите и начинот на неговата работа, и за таа цел ги чита одредбите на чл. 57 до 65 од овој закон.

Потоа претставникот на кандидатационата конференција за изборната единица ги запознава избирачите кои кандидати за пратеници за Општествено-политичкиот собор ги утврдила кандидатационата конференција.

Член 61

На собирот на избирачите секој избирач има право да предложи да не се прифати кандидатурата на одделен кандидат утврден од кандидатационата конференција за изборната единица. Ако таквиот предлог го поддржат најмалку девет избирачи, собирот се изјаснува со јавно гласање, со дигање рака, за тој кандидат. Кандидатурата не е прифатена ако против неа се изјаснат повеќето избирачи присутни на собирот.

Собирот на избирачите може да одлучи да не се прифати кандидатурата на одделен кандидат за Општествено-политичкиот собор што го предложила кандидационата конференција за изборната единица, и може да предложи нови кандидати за пратеници за тој собор само ако на собирот се присутни најмалку една десетина од вкупниот број избирачи од подрачјето за кое се одржува собирот.

Член 62

Ако е исполнет условот од членот 61 став 2 на овој закон, а собирот на избирачите со мнозинство гласови се изјасни да се предлагаат и нови кандидати, собирот ја продолжува работата со следниот дневен ред:

- 1) предлагање на кандидати,
- 2) утврдување на кандидатите.

Ако собирот на избирачите не се изјасни со мнозинство гласови да се предложат нови кандидати, претседавачот на собирот ќе го заклучи собирот и записникот за работата на собирот ќе ѝ го достави на општинската изборна комисија.

Член 63

Ако се исполнети условите од членот 62 став 1 на овој закон, се пристапува кон предлагање на кандидати.

Секој избирач има право да предложи по еден кандидат за пратеник. Ако предлогот го поддржат најмалку четири избирачи, таквиот кандидат се внесува во листата на кандидатите за кои гласа собирот.

Предлозите се поднесуваат усно.

Член 64

По завршеното предлагање на кандидати се пристапува кон гласање.

Избирачите гласаат посебно за секој предложен кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени кандидатите.

Гласањето се врши јавно, со дигање рака.

Најмалку пет избирачи имаат право да бараат да се изврши повторно пребројување на гласовите.

Член 65

За кандидат на собирот на избирачите се смета секој од предложените кандидати за кого гласало мнозинството на присутните избирачи.

По завршеното гласање претседавачот на собирот го соопштува резултатот на гласањето, како и кои од предложените кандидати се прифатени од мнозинството за кандидати на собирот на избирачите.

Собирот на избирачите може за прифатените кандидати да ги извести другите собири на избирачите од подрачјето на изборната единица.

Член 66

Записникот за работата на собирот на избирачите на кој се предложени нови кандидати особено содржи: ден и час на почетокот и место на одржувањето на собирот; за кое подрачје се одржува собирот; кој го свикал и отворил собирот; име и презиме на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите запишани во избирачкиот список за подрачјето за кое се одржува собирот; број на присутните избирачи; име и презиме на кандидатите предложени од кандидационата конференција за изборната единица чија кандидатура не е прифатена на собирот, како и број на избирачите што гласале против кандидатурата на таквиот кандидат; кои кандидати биле предложени; кои кандидати се-прифатени и со колкав број гласови; на који начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот; час на завршувањето на собирот.

Член 67

Врз основа на заклучокот на собирот на избирачите се составува предлог на кандидатура, кој содржи:

1) означување дека предлогот се поднесува за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор, како и означување на изборната единица и денот на изборите;

2) означување дека предлогот е утврден на собирот на избирачите и податоци за тоа во кое место и за кое подрачје е одржан собирот и кога;

3) име и презиме и место на живеење на секој од кандидатите прифатени на собирот на избирачите.

Предлогот на кандидатура на собирот на избирачите го потпишуваат членовите на претседателството на собирот.

Кон предлогот на кандидатура на собирот на избирачите мора да се приложи записникот за работата на собирот на избирачите.

Член 68

Предлогот на кандидатура на собирот на избирачите ѝ се поднесува на надлежната општинска изборна комисија најдоцна на петнаесет дена пред денот определен за избор на пратеници.

Потписниците на предлогот на кандидатура на собирот на избирачите се сметаат како подносител на предлогот на кандидатура.

Член 69

Пратенички кандидат за Општествено-политичкиот собор е секој кандидат што е утврден од кандидационата конференција за изборната единица.

Кандидатот за пратеник за Општествено-политичкиот собор што го утврдила кандидационата конференција за изборната единица престанува да биде кандидат ако против неговата кандидатура се изјаснило мнозинството на собирите на избирачите што опфаќаат повеќе од една половина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

Пратенички кандидат станува и секој кандидат чија кандидатура е предложена и прифатена на собирите на избирачите што опфаќаат најмалку една десетина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица или чија кандидатура е прифатена најмалку на една третина од собирите на избирачите, а кои ги исполнуваат условите за работа на собирот на избирачите определени во членот 61 став 2 на овој закон.

Член 70

Ако во смисла на членот 69 став 2 од овој закон определен број собири на избирачите се изјаснат против кандидатурата на сите кандидати што ги утврдила кандидационата конференција за изборната единица, а ниеден од кандидатите предложени на собирите на избирачите не го исполнит условот од членот 69 став 3 на овој закон, целата постапка за предлагање кандидати се повторува. Кандидационата конференција за изборната единица може да предложи нови кандидати и во случај кога определен број собири на избирачите се изјасниле против кандидатурата на сите кандидати што ги предложила таа.

в) Од собирите на работните луѓе

Член 71

Собири на работните луѓе се одржуваат заради разгледување предлозите на кандидатите за пратеници на соборите на работните заедници, што ги утврдила кандидационата конференција за изборната единица, како и заради предлагање на пратенички кандидати за собирите на работните заедници.

Собири на работните луѓе се одржуваат за оние работни организации (стопански организации, земјоделски задруги, установи) за кои се одржуваат собири на работните луѓе за предлагање на кандидати за одборници за соборите на работните заедници на општинското собрание.

Член 72

Предлагање на пратенички кандидати за Стопанскиот собор се врши на собири на работните луѓе.

ѓе во работните организации и други работни заедници во областа на производството, сообраќајот и врските, трговијата, угостителството, занаетчиството, комуналната дејност, банкарството, издавачката, новинската или друга стопанска дејност.

На собир на работните луѓе имаат право да учествуваат сите работни луѓе што работат во работната организација односно работната заедница, земјоделците — членови на задруга, или на друга работна организација и членовите на нивните домаќинства што активно се занимаваат со земјоделство, како и земјоделците што се во постојан кооперантски однос со задруга или друга работна организација, а кои според статутот на задругата односно на друга работна организација имаат определени права во поглед на изборот на органите на управувањето на задругата односно на друга работна организација, занаетчиите — членови на занаетчиска комора и земјоделските, занаетчиските и други работници што работат надвор од работна организација.

Член 73

Предлагање на пратенички кандидати за Просветно-културниот собор се врши на собири на работните луѓе во работните организации и други работни заедници во областа на просветата, науката, уметноста и другите области на културата и физичката култура (основни училишта, средни, виши и високи школи, научни установи, музеи, библиотеки, театри, академии, радио-станции и телевизиски станици, издавачки и новински установи, установи во областа на информативната служба, домови на ученици, установи за дневен престој на децата и др.).

На собири на работните луѓе во работната организација односно во работната заедница учествуваат сите работни луѓе што работат во таа организација односно заедница, а на собири на работните луѓе што се одржуваат на факултетите, уметничките академии, во високите или вишите школи учествуваат и редовните студенти на тие школи. На собири на работните луѓе во средни училишта учествуваат и редовните ученици на тие училишта што имаат општо избирачко право.

Член 74

Предлагање на пратенички кандидати за Социјално-здравствениот собор се врши на собири на работните луѓе во работните организации односно работните заедници во областа на заштитата на здравјето и социјалните служби (болници, здравствени домови, здравствени станици, диспанзери, медицински центри, заводи за здравствена заштита, аптеки, природни лекувалишта, центри за рехабилитација, центри за социјална работа, домови за возрасни, заводи за социјални прашања, заводи за социјално осигурување и др.).

Член 75

Собирот на работните луѓе во работна организација го свикнува претседателот на работничкиот совет, претседателот на задружниот совет односно на нив соодветниот функционер во органот на управувањето; а во организациите на здружен труд во состав на работна организација што немаат органи на управување, собирот го свикнува раководителот на организацијата на здружен труд за која се одржува посебен собир (свикувач на собирот).

Ако се одржува заеднички собир на работните луѓе за две или повеќе работни организации односно работни или други заедници, свикувач на собирот е претставникот на онаа организација односно заедница во која се одржува собирот.

Собирите на работните луѓе од ст. 1 и 2 на овој член се свикнуваат во рок од три дена од денот на одржувањето на кандидатационите конференции за изборната единица.

Член 76

Право да учествуваат на собирот, да предлагаат кандидати и да одлучуваат на собирот на работните

луѓе во работна организација или во работна заедница имаат само работните луѓе што работат во работната организација односно работната заедница за која се одржува собирот, односно други работни луѓе што имаат право на учествување на собирот, а имаат општо избирачко право.

Право да учествуваат на собирот, да предлагаат кандидати и да одлучуваат на собири на работните луѓе што се одржуваат на факултети, уметнички академии и во високи или виши школи имаат и редовните студенти на овие школи што имаат општо избирачко право, а на собири на работните луѓе што се одржуваат во средни училишта и редовните ученици на тие училишта што имаат општо избирачко право.

Член 77

Собирот на работните луѓе во работна организација односно работна заедница го отвора и го раководе, до изборот на претседателство на собирот, свикувачот на собирот.

Член 78

Пратенички кандидат за некој од соборите на работните заедници е секој кандидат што е утврден од кандидатационата конференција за изборната единица.

Кандидат за некој од соборите на работните заедници што го утврдила кандидатационата конференција за изборната единица престанува да биде кандидат ако против неговата кандидатура се изјаснило мнозинството на собири на работните луѓе што опфаќаат повеќе од една половина од вкупниот број на работните луѓе запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

Пратенички кандидат станува и секој кандидат чија кандидатура е прифатена на собири на работните луѓе што опфаќаат најмалку една петтина од вкупниот број на работните луѓе запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица или чија кандидатура е прифатена најмалку на една третина на собири.

Член 79

Ако во смисла на членот 78 став 2 од овој закон определен број собири на работните луѓе се изјаснат против кандидатурата на сите кандидати што ги утврдила кандидатационата конференција за изборната единица, а ниеден од кандидатите предложени на собири на работните луѓе не го исполни условот од членот 78 став 3 на овој закон, целата постапка за предлагање кандидати се повторува. Кандидатационата конференција за изборната единица може да предложи нови кандидати и во случај кога определен број собири на работните луѓе се изјасниле против кандидатурата на сите кандидати што ги предложила таа.

Член 80

Ако со одредбите на чл. 71 до 79 од овој закон не е определено поинаку, на работста на собири на работните луѓе согласно се применуваат одредбите на чл. 54 до 68 на овој закон.

2. Предлагање на кандидати за пратеници за Соборот на народите

Член 81

Во предлогот на листата на кандидати на републиката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз се внесуваат сите кандидати за кои гласало мнозинството на присутните членови на републиката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Предлогот на листата на кандидати на републиката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз мора да содржи најмалку онолку кандидати колку пратеници за Соборот на народите се избираат во таа република односно покраина.

Член 82

Републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз го доставува предлогот на листата на кандидати до секоја општинска кандидациона конференција на територијата на таа република односно покраина.

Член 83

Седницата на општинската кандидациона конференција ја свикува, отвора и ја раководи нејзината работа до изборот на претседателство на седницата, претседателот на општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Седницата на општинската кандидациона конференција може да се одржи ако е присутно мнозинството членови на конференцијата.

Член 84

Општинската кандидациона конференција го разгледува предлогот на листата на кандидати на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз и ја утврдува листата на кандидатите.

Покрај кандидатите предложени од републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, секој член на општинската кандидациона конференција може да предлага и други кандидати. Ако предлогот го поддржат најмалку една десетина од членовите на општинската кандидациона конференција, таквиот кандидат се внесува во листата на кандидатите за кои се гласа.

Член 85

Ако на општинската кандидациона конференција се предложени и други кандидати, по завршеното предлагање на кандидатите се составува листа на кандидати за која се гласа така што прво се наведуваат имињата на кандидатите од листата на кандидатите што ја утврдила републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, а потоа имињата на кандидатите предложени на општинската кандидациона конференција, и тоа по азбучен односно абecedен ред.

Гласањето се врши за секој предложен кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени кандидатите.

Гласањето се врши тајно.

На општинската кандидациона конференција е прифатена кандидатурата на секој кандидат што го добил мнозинството гласови на присутните членови.

По завршеното гласање претседавачот го соопштува резултатот на гласањето, а записникот за работата на општинската кандидациона конференција ѝ се доставува на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз.

Член 86

Како кандидат за пратеник за Соборот на народите се смета секој кандидат од предлогот на листата на кандидати на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз и секој кандидат предложен на општинската кандидациона конференција што го добил мнозинството гласови на присутните членови на општинските кандидациона конференции, и тоа најмалку во една третина на општините на територијата на таа република односно покраина.

Предлогот на листата на кандидати за пратеници за Соборот на народите го поднесува републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз до републичката односно покраинската изборна комисија на петнаесет дена пред денот определен за избор на пратеници за Соборот на народите во републичкото односно покраинското собрание. Кон предлогот на листата на кандидати се доставуваат и писмени изјави на кандидатите дека се согласуваат да бидат кандидирани.

Предлогот на листата на кандидати од ставот 2 на овој член се составува така што прво се наведу-

ваат имињата на кандидатите од листата на кандидатите што ја утврдила републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз, па потоа имињата на кандидатите предложени на општинските кандидациона конференции, — а кои го добиле потребното мнозинство на општинските кандидациона конференции од ставот 1 на овој член. Имињата на кандидатите предложени на општинските кандидациона конференции се наведуваат по азбучен односно абecedен ред.

Член 87

Ако на општинските кандидациона конференции на територијата на републиката односно покраината не го добијат потребното мнозинство гласови онолкув број кандидати колку што се избираат пратеници за Соборот на народите, целата кандидациона постапка се повторува за преостанатиот број кандидати.

Ако ни на повторното кандидирање не се пополни бројот на кандидатите за преостанатите пратенички места, републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз ќе предложи и ќе утврди нови кандидати за непополнетите пратенички места.

Републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз предлогот на новите кандидати за преостанатите пратенички места непосредно го доставува до републичката односно покраинската изборна комисија, и тоа најдоцна на пет дена пред денот определен за избор на пратеници за Соборот на народите во републичкото односно покраинското собрание.

Член 88

Кога републичката односно покраинската изборна комисија ќе утврди дека се исполнети условите од членот 86 на овој закон за најмалку онолкув број кандидати колку што се избираат пратеници, ќе го потврди предлогот на листата на кандидати за пратеници за Соборот на народите.

Републичката односно покраинската изборна комисија ја доставува потврдената листа на кандидатите до републичкото односно покраинското собрание.

Член 89

Записникот за работата на општинската кандидациона конференција особено содржи: назначување на општината, ден и час на почетокот и место на одржување на седницата; вкупен број членови на општинската кандидациона конференција и од тоа — број на присутните членови; име и презиме на кандидатите; бројот на учесниците на конференцијата што гласале; колку гласови кој кандидат добил кои кандидати се прифатени и со колкав број гласови.

Глава IV

ПОТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТУРАТА

1. Потврдување на кандидатурата за пратеници за Општествено-политичкиот собор

Член 90

Општинската изборна комисија утврдува веднаш по приемот на предлогот на кандидатурата дали предлогот е поднесен во определен рок и составен според одредбите од овој закон.

Ако најде само формални недостатоци, општинската изборна комисија најдоцна за 24 часа по приемот на предлогот ќе ги повика подносителите во рок од три дена да ги отстранат тие недостатоци.

Кога општинската изборна комисија врз основа на примените предлози на кандидатури од собираите на избирачите ќе утврди дека предложениот кандидат ги исполнува условите од членот 69 на овој закон, ќе го повика во рок од 24 часа кандидатот до истекот на рокот за потврдувањето на кандидатурата да достави писмена изјава дека се согласува да биде кандидиран.

Ако општинската изборна комисија утврди дека предлогот на кандидатурата е поднесен по исте-

кот на рокот за поднесување на предлогот на кандидатурата на потврда, или ако кандидатот на постапи според одредбата на ставот 3 од овој член, комисијата со решение ќе го одбие предлогот на кандидатурата.

Член 91

Ако во предлогот на кандидатурата нема формални недостатоци односно ако утврдените недостатоци во определениот рок се отстранети, и ако се исполнети условите од овој закон, општинската изборна комисија ќе ја потврди поднесената кандидатура.

Член 92

Ако општинската изборна комисија утврди дека во поглед на одделни или сите кандидати не се исполнети условите од чл. 50 и 69 на овој закон, таа со образложено решение ќе го утврди тоа и решението за одбивање на кандидатурата ќе му го достави на подносителот на предлогот на кандидатура.

Член 93

Решението за потврдување на предлогот на кандидатурата или за одбивање на предлогот на кандидатурата, општинската изборна комисија ќе го донесе најдоцна за 48 часа по истекот на рокот за поднесување на предлогот на кандидатурата на потврдување, односно за 48 часа по истекот на рокот определен на подносителите на кандидатурата за отстранување на недостатоците.

Во решението за потврдување на предлогот на кандидатурата ќе се означи денот и часот кога е за соодветниот кандидат примен предлогот на кандидатурата, и која е по ред кандидатурата.

Општинската изборна комисија прво ги потврдува кандидатурите што ги утврдила кандидатската конференција за изборната единица, и тоа по оној ред по кој ги утврдила таа. а потоа кандидатите на собираите на избирачите, ако има такви, и тоа по оној ред по кој се поднесени до општинската изборна комисија.

Член 94

Општинската изборна комисија ќе објави во своите службени простории за секој предлог на кандидатура, веднаш по неговото потврдување, дека е потврден. Ова објавување го заменува доставувањето на решението за потврдување на предлогот на кандидатурата.

Решението за потврдување на кандидатурата општинската изборна комисија го доставува до Сојузната изборна комисија преку надлежната републичка изборна комисија.

Член 95

Ако до истекот на рокот за поднесување на предлозите на кандидатурите не е поднесена на потврдување ниедна кандидатура или ако сите поднесени предлози на кандидатури се одбиени, кандидатската конференција за изборната единица односно собираите на избирачите можат дополнително, а најдоцна на десет дена пред денот на изборите, да предлагаат нови кандидати.

Член 96

Во случај на смрт на кандидат чија кандидатура е потврдена, кандидатската конференција за изборната единица односно соборот на избирачите што ја предложил кандидатурата може, наместо умрениот кандидат, да ѝ предложи на општинската изборна комисија на потврдување нов кандидат.

На начинот предвиден во ставот 1 на овој член ќе се постапи и ако кандидатот од потврдената кандидатура не ги исполнува условите за кандидатот за пратеник.

Предлогот на кандидатурата, во смисла на ст. 1 и 2 од овој член, ѝ се поднесува на општинската изборна комисија најдоцна на десет дена пред денот определен за одржување на изборите.

Член 97

Секој кандидат може да се откаже од потврдената кандидатура најдоцна на седум дена пред денот определен за одржување на изборите.

Откажувањето од кандидатурата се поднесува писмено до надлежната општинска изборна комисија.

Еднаш веќе сторено откажување од потврдената кандидатура не може да се повлекува.

Член 98

Ако предлогот на кандидатурата биде одбиен или кандидатот се откаже од кандидатурата или умре, па новиот предлог на кандидатурата не биде поднесен најдоцна на десет дена пред денот определен за одржување на изборите, изборите ќе се извршат на определениот ден врз основа на преостанатите потврдени кандидатури.

Ако во случаите од ставот 1 на овој член нема ниеден потврден предлог на кандидатура, изборите ќе се извршат најдоцна на триесет дена од денот определен за одржување на изборите.

Во случаите од ставот 2 на овој член предлозите на новите кандидатури се поднесуваат најдоцна на десет дена пред дополнително определениот ден за одржување на изборите.

Изборите од ставот 2 на овој член ги распишува и го определува денот на одржувањето на изборите општинската изборна комисија.

Член 99

Во случаите од чл. 96 и 98 на овој закон во поглед на утврдувањето на нови кандидати, надлежната општинска изборна комисија ќе постапи најитно со таквите предлози на кандидатури во смисла на одредбите од овој закон за потврдување на кандидатурата.

Член 100

Општинската изборна комисија најдоцна на десет дена пред денот определен за одржување на изборите на пратеници ќе ја објави листата на сите потврдени кандидатури, со назначување на изборната единица, и тоа во сите места на подрачјето на изборната единица.

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна на десет дена пред денот определен за одржување на изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор да ги објави во „Службен лист на СФРЈ“ имињата на кандидатите, како и изборните единици за кои се тие кандидирани.

2. Потврдувањето на кандидатурите за пратеници за соборите на работните заедници

Член 101

Решението за потврдување на кандидатурите со утврдена листа на кандидати за секој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина општинската изборна комисија го доставува до општинските собранија и до сојузната изборна комисија преку надлежната републичка изборна комисија.

Член 102

Во поглед на потврдувањето и објавувањето на кандидатурите за пратеници за соборите, на работните заедници на Сојузната скупштина согласно се применуваат одредбите на чл. 90 до 100 став 1 од овој закон.

3. Потврдување на кандидатурите за пратеници за Соборот на народите

Член 103

Републичката изборна комисија односно покраинската изборна комисија утврдува дали предлогот на листата на кандидати за пратеници за Соборот на народите е составен според одредбите од овој закон, како и правилноста на работата на општинските кандидатски конференции.

Ако републичката односно покраинската изборна комисија утврди дека предлогот на листата на кандидати ги исполнува условите од овој закон, таа

Ќе го потврди поднесениот предлог на листата на кандидати.

Член 104

Ако во предлогот на листата на кандидати најде само формални недостатоци, републичката изборна комисија односно покраинската изборна комисија најдоцна за 24 часа по приемот на предлогот ќе ги повика подносителите да ги отстранат во рок од седум дана таквите недостатоци.

Член 105

Ако републичката изборна комисија односно покраинската изборна комисија утврди дека во поглед на одделни или сите кандидати не се исполнети условите од членот 86 на овој закон, таа со образложено решение ќе го утврди тоа и решението за одбивање на кандидатурата на одделни или сите кандидати ќе го достави до подносителот на предлогот на листата на кандидати.

Член 106

Во поглед на потврдувањето на кандидатурите за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина согласно се применуваат одредбите на чл. 95 до 97 на овој закон.

Глава V

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ

1. Избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор

а) Избирачки места и изборни материјали

Член 107

Гласањето на изборите за пратеници за Општествено-политичкиот собор се врши на избирачките места што ги определува општинската изборна комисија на предлог од надлежниот општински орган. Општинската изборна комисија ги определува избирачките места најдоцна на петнаест дена пред денот на одржувањето на изборите.

Член 108

На секое избирачко место на територијата на општината му се определува реден број.

Најдоцна на пет дена пред денот на одржувањето на изборите општинската изборна комисија во сите избирачки места на подрачјето на изборната единица објавува кои избирачки места се определени, со назначување кои избирачи на кое избирачко место ќе гласаат.

Член 109

Избирачките места се определуваат така што на едно избирачко место да гласаат приближно пет стотини запишани избирачи. Во болници, санаториуми, родилни домови, инвалидски домови и слични установи, во кои има повеќе од дваесет и пет избирачи, се определува посебно избирачко место.

За избирачко место се определува посебна просторија.

Во просторијата каде што се гласа ќе се уреди барем еден простор, а по можност и повеќе простори, заграден така што никој од другите делови на просторијата не може да види како избирачот го пополнува гласачкото ливче.

Член 110

Општинската изборна комисија ќе подготви навремено за подрачјето на изборната единица потребен број гласачки ливчиња, како и други изборни материјали.

Член 111

Секое гласачко ливче содржи:

1) означување на изборната единица;

2) име и презиме на кандидатот за пратеник за Општествено-политичкиот собор.

На гласачкото ливче се испишуваат имињата на кандидатите и тоа по оној ред по кој се потврдени нивните кандидатури од надлежната општинска изборна комисија.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Општинската изборна комисија го заверува секое гласачко ливче со свој печат.

Член 112

Надлежниот општински орган е должен спроти денот на изборите да му ги предаде на избирачкиот одбор потребните материјали за гласање (кутии за гласање, гласачки ливчиња, извод од постојаниот избирачки список, огласи на изборната комисија), а избирачкиот одбор е должен истиот ден да утврди дали се правилно извршени сите подготовки потребни за гласањето и за тоа ќе состави записник.

б) Гласање

Член 113

На денот на изборите, во 7 часот, се состанува избирачкиот одбор во просторијата определена за гласање, и за нејзината состојба и за состојбата на материјалите за гласање составува записник, што го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и присутните претставници на кандидатите.

Претседателот на избирачкиот одбор веднаш по тоа го објавува почетокот на гласањето.

Член 114

За сето време на гласањето мораат да бидат присутни сите членови на избирачкиот одбор односно нивните заменици. Ако некој претставник на кандидатите го напушти избиралиштето, тоа се внесува во записник, но гласањето продолжува без него.

Член 115

Претседателот на избирачкиот одбор се грижи, со помош на другите членови на одборот, за одржување на ред и мир за време на гласањето. Во случај на потреба претседателот ќе побара помош од припадниците на милицијата, кои, кога ќе дојдат на избиралиштето, се наоѓаат под негово раководство.

Никој не смее да влезе во избиралиштето под оружје, освен во случајот предвиден во ставот 1 на овој член, ниту со опасно оружје.

Член 116

Во просторијата во која се гласа не може да има во исто време повеќе од десет избирачи.

При предавањето на гласачкото ливче претседателот на избирачкиот одбор е должен да му го објасни на избирачот начинот на гласањето.

Членовите на избирачкиот одбор се должни на избирачот, кога ќе го побара овој тоа, повторно да му го објаснат начинот на гласањето, а особено ќе внимаваат никој да не го попречува избирачот во пополнувањето на гласачкото ливче и во потполност да биде обезбедена тајноста на гласање.

Член 117

Кога избирачот ќе го прими гласачкото ливче, заминува во заградениот простор определен за пополнување на гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа за кандидатите чии имиња се испишани на гласачкото ливче.

Избирачот може да гласа само за еден кандидат.

Кога ќе го пополни гласачкото ливче, со заокружување на редниот број пред името на кандидатот за кого сака да гласа, избирачот го свиткува ливчето и го спушта во кутијата за гласање.

Откако ќе гласа, избирачот е должен да го напушти избиралиштето.

Член 118

Избирачот кој поради некаква телесна мана или поради тоа што е неписмен не може да гласа на начинот определен во членот 117 на овој закон, има право со себе да поведе пред избирачкиот одбор лице кое наместо него ќе го пополни гласачкото ливче односно ќе го спушти ливчето во кутијата за гласање. За ова избирачкиот одбор донесува одлука и ја внесува во записник.

Член 119

Избирачкиот одбор не може да му забрани гласање на лице кое е запишано во извод од избирачкиот список, ниту на лице што според овој закон може да гласа врз основа на потврда. Ако некој член на избирачкиот одбор или претставник на кандидат во поглед на одделни избирачи има нешто да забележи, тоа се внесува во записник.

Ако некој избирач се појави да гласа, а на негово име веќе некој гласал, претседателот на избирачкиот одбор ќе нареди името и презимето, занимањето и местото на живеење на тоа лице да се внесе во записникот за гласањето, но нема да му дозволи да гласа.

Член 120

Избирачот кој на денот на изборите не се наоѓа во местото каде што е запишан во избирачкиот список, може да гласа во местото во кое се наоѓа на денот на изборите, но само во изборната единица во која е негово живеење, и тоа врз основа на потврда од надлежниот општински орган дека е воведен во избирачкиот список.

Потврдите од ставот 1 на овој член можат да се издаваат од денот на распишувањето на изборите, а најдоцна на три дена пред денот на изборите. При издавањето на ваквата потврда во избирачкиот список се назначува дека на односното лице му е издадена потврда.

Во записникот за гласање се внесува името и презимето на секој избирач што гласал врз основа на потврда, а не е воведен во избирачкиот список за тоа избирачко место.

Член 121

Гласањето трае непрекинато до 19 часот. Само ако настане неред, избирачкиот одбор може да го прекине гласањето, додека не се воспостави ред. Времето за кое гласањето морало да биде прекинато и причината за прекинување на гласањето се внесуваат во записникот за гласањето.

Во 19 часот избиралиштето се затвора и никој по тоа време не сме да се пушти во избиралиштето, но ќе им се допушти гласање на избирачите што се затекнале во избиралиштето. Ако гласањето поради неред било прекинато подолго од еден час, гласањето продолжува за онолку време колку што траел прекинат подолго од еден час.

Член 122

За време на гласањето се води записник. Во записникот се внесуваат сите факти важни за гласањето. Членовите на избирачкиот одбор и претставниците на кандидатите можат да бараат внесување на определени факти во записникот.

Во записникот се внесуваат и сите дејствија казниви според овој закон или Кривичниот законик што се направени на избиралиштето, со назначување на името и презимето, занимањето и местото на живеење на сторителот.

Сите членови на избирачкиот одбор мораат да го потпишат записникот. Записникот го потпишуваат и претставниците на кандидатите, но ако тие не го потпишат, записникот и без нивните потписи е полноважен.

Секој член на избирачкиот одбор односно претставник на кандидат може да даде во записникот свое одвоено мислење или свои забелешки на записникот.

в) Утврдување на резултатот на гласањето на избирачките места

Член 123

По завршеното гласање избирачкиот одбор прво ќе ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и ќе ги стави во посебна обвивка, што ќе ја затвори и запечати.

По тоа избирачкиот одбор го утврдува, според изводот од избирачкиот список и врз основа на потврди, вкупниот број на избирачи кои гласале. По тоа избирачкиот одбор пристапува кон отворање на кутиите за гласање и кон пребројување на гласовите. Пребројувањето на гласовите се врши на следниот начин: претседателот на избирачкиот одбор вади од кутијата за гласање едно по едно гласачко ливче и од секое ливче го чита името на кандидатот за кого избирачот гласал и ги одвојува ливчињата што се прогласени за неважечки; еден од членовите на избирачкиот одбор бележи за секој кандидат посебно колку гласови добил, како и колку имало ливчиња што се прогласени за неважечки; секое прочитано ливче претседателот му го предава на друг член на избирачкиот одбор.

Претседателот секое гласачко ливче ќе му го покаже и на претставникот на кандидатот, ако овој го бара тоа.

Како неважечко се прогласува гласачкото ливче на кое е заокружен редниот број пред името на повеќе од еден кандидат, ливчето на кое се запишани и заокружени нови имиња, непополнето ливче, како и ливче што е пополнето така што да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат гласал избирачот.

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласовите според изводот од избирачкиот список, односно помеѓу збирот на тој број и бројот на избирачите што гласале врз основа на потврда, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, важи резултатот на гласањето според гласачките ливчиња.

Член 124

Кога избирачкиот одбор ќе го утврди резултатот на гласањето, внесува во записникот за гласањето особено: колку избирачи имало според изводот од избирачкиот список на тоа избирачко место; колку избирачи гласале според изводот од избирачкиот список, колку врз основа на потврди и колку вкупно; колку гласови добиле одделни кандидати, и колку имало неважечки гласачки ливчиња. Во записникот се внесуваат и одвоените мислења на членовите на избирачкиот одбор.

Записникот го потпишуваат сите членови на избирачкиот одбор и присутните претставници на кандидатите.

Секој член на избирачкиот одбор и претставник на кандидат можат да стават забелешки на записникот.

На претставниците на кандидатите ќе им се издаде по нивно барање потврда за резултатот на гласањето.

Претседателот на избирачкиот одбор го објавува јавно резултатот на гласањето пред зградата во која се гласало.

Член 125

По завршеното пребројување на гласовите избирачкиот одбор ги става во посебна обвивка записникот со изводот од избирачкиот список, потврдите врз основа на кои гласале избирачите кои не се воведени во избирачкиот список за односното избирачко место, употребените гласачки ливчиња, како и, одвоено, неупотребените гласачки ливчиња.

Избирачкиот одбор потоа најитно и по најкус пат ја доставува обвивката со изборните акти до надлежната општинска изборна комисија на начин што ќе го определи Сојузната изборна комисија.

Член 126

По завршеното утврдување на резултатот на гласањето, а најдоцна следниот ден, избирачкиот

одбор е должен да му ги врати изборните материјали на органот од кого ги примил материјалите.

г) Гласање на лицата на отслужување на воениот рок или на воена вежба и гласање на членови на посадите на поморските и речните бродови на трговската морнарица што на денот на гласањето се наоѓаат вон од територијалните води на Југославија

Член 127

Лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба гласаат на општите избори за пратенички кандидати за Општествено-политичкиот собор на онаа изборна единица на чие подрачје се наоѓа нивното живеалиште. Овие лица гласаат за кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор во соодветната изборна единица, според списокот на кандидатурите објавен во „Службен лист на СФРЈ“.

На повторни и дополнителни избори за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор, лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот рок или на воена вежба гласаат во местото во кое се воведени во избирачкиот список, ако на денот на изборите се наоѓаат во тоа место.

Член 128

Со определени работи во врска со спроведувањето на изборите во воените единици односно воените установи раководи посебна изборна комисија која, на предлог на Државниот секретаријат за народна одбрана, ја формира Сојузната изборна комисија. Комисијата ја сочинуваат претседател и четири члена.

Гласањето на изборите за пратеници за Општествено-политичкиот собор во воените единици и воените установи се врши на избирачките места што ги определува, на предлог од старешината на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.

Гласањето на избирачките места во воените единици и воените установи го раководат избирачките одбори, што се формираат во секоја воена единица односно воена установа. Членовите на избирачките одбори ги именува, на предлог од старешината на воената единица односно воената установа, општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа воената единица односно воената установа.

Член 129

Сојузната изборна комисија е должна најдоцна на десет дена пред денот определен за гласање во воените единици и воените установи, да ѝ достави на комисијата од членот 128 став 1 на овој закон потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на комисијата, како и потребен број обвивки и образци на записникот за работата на избирачките одбори.

Комисијата од членот 128 став 1 на овој закон доставува до секој избирачки одбор онолкува број непополнети гласачки ливчиња и обвивки колку избирачи се запишани во избирачкиот список на воената единица односно воената установа.

Избирачкиот одбор е должен пред денот определен за гласање за секое лице кое се наоѓа на отслужување на воениот рок односно на воена вежба да внесе во гласачкото ливче податоци за називот на изборната единица на чие подрачје се наоѓа неговото живеалиште и имињата на кандидатите за пратеници за Општествено-политичкиот собор во таа изборна единица, според списокот на потврдените кандидати објавен во „Службен лист на СФРЈ“.

Лицата на отслужување на воениот рок и на воена вежба гласаат според избирачкиот список составен за воената единица односно воената установа.

Член 130

Покрај гласачкото ливче на избирачот му се предава и обвивка адресирана до општинската из-

борна комисија на онаа изборна единица на чие подрачје е општината во која е живеалиштето на лицето на отслужување на воениот рок или на воена вежба.

Откако ќе го пополни гласачкото ливче, избирачот го става во обвивката и откако ќе ја затвори и залепи обвивката го спушта во кутијата за гласање.

Избирачкиот одбор ги доставува веднаш по завршувањето на гласањето сите обвивки со гласачките ливчиња до општинските изборни комисији од ставот 1 на овој член, а записникот за работата на избирачкиот одбор, избирачкиот список и неупотребените гласачки ливчиња ги доставува во препорачана пратка до комисијата од членот 128 став 1 на овој закон.

Член 131

При утврдувањето на резултатот на изборите за изборната единица општинската изборна комисија ги зема предвид и сите пополнети гласачки ливчиња примени од избирачките одбори од воените единици и воените установи што ќе ги прими во рок од 24 часа од часот на завршувањето на гласањето. Гласачките ливчиња што ќе ги прими по тој рок, општинската изборна комисија ги доставува непосредно до Сојузната изборна комисија.

Член 132

Во поглед на начинот на гласањето на воените лица на отслужување на воениот рок и на воена вежба, се применуваат одредбите на чл. 113 до 119, 121 и 122 од овој закон, ако со одредбите на чл. 127 до 131 од овој закон не е определено поинаку.

Член 133

Членовите на посада на поморските и речните бродови на трговската морнарица што на денот на гласањето се наоѓаат вон од територијалните води на Југославија, гласаат на општите избори за пратенички кандидати за Општествено-политичкиот собор на онаа изборна единица во која е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот. Сите избирачи гласаат на избирачкото место што се формира на бродот, врз основа на изводот од избирачкиот список во кој се запишани членовите на посадата.

Претседателот и членовите на избирачкиот одбор на овие бродови ги именува општинската изборна комисија на чие подрачје е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот, и тоа од редот на членовите на посадата на бродот.

Член 134

Општинската изборна комисија на чие подрачје е седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа поморскиот или речниот брод што на денот на изборите се наоѓа вон од територијалните води на Југославија, доставува до избирачките одбори на тие бродови најдоцна на десет дена пред денот определен за гласање потребен број непополнети гласачки ливчиња заверени со печат на комисијата.

Ако поради голема оддалеченост од Југославија на одделни избирачки одбори на тие бродови не можат на време да им се достават гласачки ливчиња, Сојузната изборна комисија може да ги овласти избирачките одбори на тие бродови сами да направат гласачки ливчиња со кои ќе се гласа.

Член 135

Во поглед на гласањето и работата на избирачките одбори на поморските и речните бродови на трговската морнарица што на денот на изборите се наоѓаат вон од територијалните води на Југославија, се применуваат одредбите на чл. 113 до 119, 121 до 122, 129 став 3 и на членот 130 од овој закон, со тоа што избирачкиот одбор веднаш ги доставува во една обвивка сите гласачки ливчиња до општинската изборна комисија на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација на која ѝ припаѓа бродот.

Ако поради голема оддалеченост од Југославија одделни избирачки одбори на поморски и речни

бродови не се во можност да ги достават на време изборните материјали до надлежната општинска изборна комисија, Сојузната изборна комисија може да го овласти избирачкиот одбор за резултатот на изборите да ја извести по најкус погоден пат надлежната општинска изборна комисија.

Член 136

Лицата што се наоѓаат на отслужување на военит рок и на воената вежба, како и членовите на посада на поморските и речните бродови на трговската морнарица што на денот на изборите се наоѓаат вон од територијалните води на Југославија, гласаат за пратениците за Општествено-политичкиот собор најдоцна на четири дена пред денот определен за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор. Денот на гласањето на овие лица го определува Сојузната изборна комисија.

Член 137

Пратките што според одредбите од овој закон ги испраќаат органите за спроведување на изборите во воените единици и воените установи, се испраќаат како препорачани пратки.

Надоместокот на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на име поштарина за овие пратки го плаќа Сојузната изборна комисија од средствата определени за спроведување на сојузните избори.

д) Утврдување на резултатот на гласањето во изборната единица

Член 138

Резултатот на изборите за пратеници во секоја изборна единица го утврдува општинската изборна комисија врз основа на изборните акти примени од избирачките одбори.

Член 139

Ако во изборот учествувал само еден кандидат, тој се смета избран за пратеник ако за него гласало мнозинството на сите избирачи запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица.

Ако не е постигнато мнозинството од ставот 1 на овој член, целата изборна постапка се повторува.

Ако на изборите учествувале два или повеќе кандидати, за пратеник е избран кандидатот што добил најголем број гласови.

Ако на изборите два или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови, на повторните избори учествуваат само тие кандидати. Ако тие кандидати и на повторните избори добијат ист број гласови, целата изборна постапка се повторува.

Член 140

Изборната комисија претходно утврдува колку вкупно избирачи гласале во изборната единица и колку кој кандидат добил гласови во целата изборна единица, како и колку имало неважечки ливчиња, па врз основа на тоа утврдува кој кандидат во смисла на членот 139 на овој закон е избран за пратеник.

Ако изборната комисија утврди дека кандидатот кој сам учествува во изборот не го добил потребното мнозинство (член 139 став 1) или дека два или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови (член 139 став 4), таа објавува дека во таа изборна единица ниеден кандидат не е избран за пратеник и за тоа ја известува Сојузната изборна комисија преку републиката изборна комисија.

Член 141

Ако изборната комисија утврди неправилности при спроведувањето на изборите на одделни изби-

рачки места или во целата изборна единица, што битно влијаеле или можеле да влијаат врз резултатот на изборите, таа го поништува гласањето на оние избирачки места на кои имало неправилности, односно во целата изборна единица.

Член 142

За својата работа изборната комисија води записник, во кој внесува особено:

1) колку имало кандидати во изборната единица, како и име и презиме и место на живеење на секој кандидат;

2) вкупен број избирачи и број на избирачи според избирачките места: број на сите дадени гласови, број на гласовите дадени за одделни кандидати и број на неважечките гласачки ливчиња;

3) име и презиме на кандидатот избран за пратеник.

Записникот го потпишуваат сите членови на изборната комисија. Секој член на изборната комисија има право да одвои мислење и да стави забелешки на записникот. Претставниците на кандидатите можат, исто така, да одвојат мислење и да стават забелешки на записникот.

Општинската изборна комисија прави изводи од примените записници за сите казниви дејствија на изборите, ако ги имало, и овие изводи ги доставува до јавниот обвинител односно до органот за прекршоци заради поведување постапка.

Член 143

По завршената работа општинската изборна комисија објавува на огласната табла на општинското собрание колку избирачи се запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица, и колку кој кандидат за пратеник добил гласови на секое избирачко место и во изборната единица, име на кандидатот избран за пратеник, како и колку имало неважечки гласачки ливчиња. Општинската изборна комисија го доставува извештајот за тоа до сите општински собранија на подрачјето на изборната единица, за да го објават тие на вообичаен начин.

Општинската изборна комисија му издава на избраниот кандидат уверение дека е избран за пратеник за Општествено-политичкиот собор.

По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најитно преку републиката изборна комисија ги доставува до Сојузната изборна комисија изборните акти за изборот на пратеник за Општествено-политичкиот собор.

Член 144

Сојузната изборна комисија се состанува штом ќе ги добие изборните акти. Сојузната изборна комисија поднесува, врз основа на примените изборни акти, извештај до Општествено-политичкиот собор за резултатите на изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор по изборните единици, а кон извештајот ги доставува и изборните акти.

Извештајот на Сојузната изборна комисија се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

2. Избор на пратеници за соборите на работните заедници

а) Избор и утврдување на резултатот на гласањето во изборното тело

Член 145

Изборот на пратеници за секој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина го врши изборното тело утврдено со овој закон, кое се формира во секоја општина.

Член 146

Во општините во кои општинското собрание има еден собор на работните заедници, се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници.

Во општините во кои општинското собрание има две или повеќе работни заедници, се формира посебно изборно тело за секоја од област на трудот за која постои посебен собор на работните заедници.

Член 147

Ако се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници на Сојузната скупштина, изборното тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници го сочинуваат: членовите на општинското собрание; делегати на работните заедници во работните организации или други работни заедници во областа на стопанството, просветата, науката, уметноста и други области на културата и физичката култура, во областа на здравството и социјалните служби; делегатите на работните заедници во работните организации што се занимаваат со научни истражувања во областа на стопанството, здравството и социјалните служби и делегатите на земјоделските задруги и занаетчиите — членови на занаетчиска комора.

Делегатите на земјоделските задруги се избираат од редовите на членовите на работните заедници на земјоделските задруги, на земјоделците — членови на земјоделските задруги или други работни организации и на членовите на нивните домаќинства што активно се занимаваат со земјоделство, како и на земјоделците што се во постојан кооперантски однос со задруга или друга работна организација.

Член 148

Ако изборното тело за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се формира посебно за секоја од областите на трудот за која постои посебен собор на работните заедници, се избираат онолку делегати колку што има одборници на соборите на работните заедници на општинското собрание. Овие делегати ги избираат работните луѓе од соодветната област на трудот од своите редови.

Ако се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници на Сојузната скупштина, во изборното тело се избираат онолку делегати колку што има одборници на соборите на работните заедници на општинското собрание. Овие делегати ги избираат работните луѓе од соодветните области на трудот од своите редови.

Член 149

Ако изборното тело за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се формира посебно за секоја од областите на трудот за која постои посебен собор на работните заедници, општинското собрание со своја одлука определува колку која од изборните единици, што се формираат за избор на одборници на соборите на работните заедници на општинското собрание, ќе избира делегати од соодветната област на трудот.

Ако се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници на Сојузната скупштина, во секоја изборна единица формирана за избор на одборници на соборите на работните заедници на општинското собрание, се избира онолкув број делегати од соодветната област на трудот колку што се избираат одборници за соодветниот собор на општинското собрание.

Член 150

Изборното тело за избор на пратеници за Стопанскиот собор го сочинуваат: членовите на општинското собрание и делегати на работните заедници во работните организации и во други работни заедници во областа на стопанството; делегати на работните заедници во работните организации што се занимаваат со научни истражувања во областа на стопанството; делегати на земјоделските задруги и занаетчиите — членови на занаетчиска комора.

Делегатите на земјоделските задруги се избираат од редовите на членовите на работните заедници на земјоделските задруги, на земјоделците — членови на земјоделските задруги или други работни организации и на членовите на нивните домаќинства што се занимаваат активно со земјоделство, како и на земјоделците што се во постојан кооперантски однос со задруга или друга работна организација.

Член 151

Изборното тело за избор на пратеници за Просветно-културниот собор го сочинуваат: членовите на општинското собрание и делегати на работните заедници во работните организации и на други работни заедници во областа на просветата, науката и уметноста и во другите области на културата и физичката култура, односно на школските заедници на факултети, уметнички академии и високи и виши школи.

Член 152

Изборното тело за избор на пратеници за Социјално-здравствениот собор го сочинуваат: членовите на општинското собрание и делегати на работните заедници во работните организации и во други работни заедници во областа на здравството и социјалните служби, како и делегати на работните заедници во работните организации што се занимаваат со научни истражувања во областа на здравството и социјалните служби.

Член 153

Предлагање и избор на делегати за изборното тело се врши на соборите на работните луѓе што се одржуваат заради кандидирање на одборници за соборите на работните заедници на општинското собрание.

Редовните студенти на факултети, уметнички академии, високи и виши школи учествуваат во предлагање и избор на делегати за изборното тело на собир на работните луѓе на односната школа, а редовните ученици на средните училишта што имаат општо избирачко право учествуваат во предлагање и избор на делегати за изборното тело на собир на работните луѓе на односното училиште. Бројот на делегатите за изборното тело што се избираат од редовите на работните луѓе запослени во школата, не може да биде помал од бројот на делегатите што се избираат од редовите на студентите односно учениците.

Член 154

Секој работен човек има право да предложи по еден кандидат за делегат за изборното тело. Ако предлогот го поддржат најмалку четири работни луѓе, таквиот кандидат се внесува во листата на кандидати за кои гласа соборот.

Предлозите од ставот 1 на овој член се поднесуваат усно.

По завршеното предлагање на кандидатите се пристапува кон гласање.

Работните луѓе гласаат посебно за секој предложен кандидат, и тоа по оној ред по кој се предложени кандидатите.

Гласањето се врши јавно, со дигање рака.

Член 155

Ако во изборната единица се избира само еден делегат за изборното тело, избран е оној кандидат што добил мнозинство гласови на присутните работни луѓе, а ако се избираат два или повеќе делегати, избран е оној кандидат што добил најголем број гласови.

Ако два или повеќе собори на работните луѓе учествуваат во избор на делегат, уверение за тоа дека е избран за делегат му издава на делегатот, врз основа на утврдениот резултат на секој од соборите на работните луѓе, претседателството на соборот на работните луѓе што опфаќа најголем број работни луѓе.

Претседателството на соборот на работните луѓе му издава уверение на избраниот кандидат и го известува претседателот на општинското собрание за тоа кој кандидат е избран за делегат.

Член 156

Седницата на изборното тело за избор на пратеници за секој од соборите на работните заедници ја свикнува претседателот на општинското собрание најдоцна на пет дена пред денот определен за избор на пратеници на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

Ако претседателот не свика седница на изборното тело во рокот од ставот 1 на овој член, седницата ќе ја свика општинската изборна комисија.

Член 157

Седницата на изборното тело ја отвора претседателот на општинското собрание и ја раководи нејзината работа до изборот на претседателство.

Претседателството се состои од претседавач и два члена, што изборното тело ги избира од своите редови.

Член 158

Седницата на изборното тело може да се одржи ако е присутно мнозинството одборници на општинското собрание и мнозинството на избраните делегати. Бројот на одборниците и делегатите го утврдува претседавачот на почетокот на седницата, според списокот на одборниците на општинското собрание и списокот на избраните делегати.

Ако седницата на изборното тело не може да се одржи поради тоа што не е присутно мнозинството на одборниците и делегатите од ставот 1 на овој член, ќе се одржи нова седница во рок од седум дена од денот определен за одржување на претходната седница.

Член 159

Кога ќе утврди дека седницата на изборното тело може да се одржи и на неа полноважно да се решава, претседавачот ја објавува целта на свикнувањето на седницата и почетокот на изборите.

Член 160

На седницата на изборното тело може да се избира пратеник за некој од соборите на работните заедници само од редот на кандидатите чија кандидатура е потврдена од надлежната општинска изборна комисија.

Член 161

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за подрачјето на изборната единица навремено ќе подготви потребен број гласачки ливчиња за избор на пратеници за секој од соборите на работните заедници.

Кога се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници, се составува едно гласачко ливче за сите собори на работните заедници, и тоа на тој начин што прво се наведуваат пратеничките кандидати за Стопанскиот собор, а потоа по ред — пратеничките кандидати за Просветно-културниот собор и за Социјално-здравствениот собор.

Ако се формира посебно изборно тело за секоја од областите на трудот за која постои посебен собор на работните заедници, се составува гласачко ливче посебно за секој од соборите на работните заедници.

Гласачкото ливче за избор на пратеници за соборите на работните заедници содржи:

- 1) означување на изборната единица;
- 2) име и презиме на кандидатот за пратеник.

На гласачкото ливче се испишуваат имињата на кандидатите по оној ред по кој се потврдени кандидатурите од надлежната општинска изборна комисија.

Пред името на секој кандидат се става реден број.

Гласачкото ливче мора да биде заверено со печат на општинската изборна комисија.

Член 162

Кога се формира едно изборно тело за избор на пратеници за сите собори на работните заедници, постои една кутија за гласање, а ако се формира посебно изборно тело за секоја од областите на трудот за која постои посебен собор на работните заедници, за секој од таквите собори постои посебна кутија за гласање.

Во просторијата во која се гласа мораат да бидат истакнати огласите за потврдата на кандидатурата за секој од соборите на работните заедници на Скупштината.

Член 163

На седницата на изборното тело прво се гласа за пратеникот на Стопанскиот собор, па потоа по ред — за пратеникот на Просветно-културниот собор и пратеникот на Социјално-здравствениот собор.

Член 164

Кога ќе се пристапи кон гласање за пратеник за одделен од соборите на работните заедници, претседавачот му предава гласачко ливче на секој член на изборното тело.

Членот на изборното тело гласа на тој начин што го заокружува редниот број пред името на кандидатот за кој сака да гласа.

Членот на изборното тело може да гласа само за еден од кандидатите за соодветен собор на работните заедници.

Може да се гласа само за кандидатите чии имиња се наоѓаат на гласачкото ливче.

Член 165

Кога ќе заврши гласањето, се утврдува резултатот на гласањето, и тоа за секој од соборите на работните заедници посебно.

Резултатот на гласањето се утврдува на тој начин што прво се утврдува, според списокот на членовите на општинското собрание и списокот на делегатите, вкупниот број на членовите на изборното тело и бројот на членовите на изборното тело што гласале, а по тоа колку гласови добил кој кандидат за соодветен собор на работните заедници на Скупштината, и колку имало неважечки гласачки ливчиња.

Ако се појави разлика помеѓу бројот на гласачките ливчиња според списокот на членовите на општинското собрание и списокот на делегатите и бројот на предадените гласачки ливчиња, важи резултатот на гласањето според гласачките ливчиња.

Резултатот на гласањето се објавува на огласната табла на општинското собрание.

Член 166

За работата на седницата на изборното тело се води записник, кој содржи особено: ден и час на почетокот и место на одржувањето на седницата; означување на изборната единица; вкупен број членови на изборното тело и колку од нив се присутни; кои лица се предложени за кандидати; колку членови на изборното тело гласале; колку гласови добил кој кандидат за соодветен собор на работните заедници на Скупштината и колку имало неважечки гласачки ливчиња; тек на гласањето и други околности од значење за гласањето, како и евентуални приговори на членовите на изборното тело во поглед на правилноста на гласањето; час на завршетокот на гласањето.

Записникот го потпишуваат членовите на претседателството.

Член 167

Претседавачот на изборното тело најитно доставува до општинската изборна комисија посебна обвивка со изборните акти за секој од соборите на работните заедници на Скупштината, која содржи: записник од седницата на изборното тело, список на

одборниците на општинското собрание и список на делегатите — врз основа на кои се гласало, и сите гласачки ливчиња.

б) Утврдување на резултатот на гласањето во изборната единица

Член 168

Резултатот на гласањето во изборната единица го утврдува надлежната општинска изборна комисија врз основа на изборните акти, и тоа за секој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина посебно.

Член 169

Општинската изборна комисија го утврдува претходно вкупниот број на членовите на изборното тело во секоја општина и колку вкупно гласале членови на изборното тело, колку кој кандидат добил гласови во одделна општина, а колку во целата изборна единица, како и колку имало неважечки гласачки ливчиња, па врз основа на тоа го утврдува резултатот на гласањето.

Член 170

Ако во изборната единица во изборот на пратеник за некој од соборите на работните заедници учествува само еден кандидат, за пратеник за тој собор е избран кандидатот што го добил мнозинството гласови на сите членови на изборното тело во општината односно мнозинството гласови на сите членови на изборното тело во секоја од општините од подрачјето на изборната единица.

Ако кандидатот не го добие мнозинството предвидено во ставот 1 на овој член, гласањето се повторува. Ако ни на повторното гласање кандидатот не го добие потребното мнозинство, целата изборна постапка се повторува.

Ако во изборната единица во изборот за некој од соборите на работните заедници учествуваат два или повеќе кандидати, за пратеник за тој собор е избран оној кандидат што, меѓу кандидатите за пратеник на истиот собор, добил најголем број гласови на членовите на изборното тело на сите општини од подрачјето на изборната единица.

Ако два или повеќе кандидати за пратеник на ист собор со најголем број гласови добиле еднаков број гласови, на повторното гласање учествуваат само тие кандидати.

Ако ниеден од кандидатите не го добие мнозинството предвидено во ставот 3 на овој член, гласањето се повторува. Ако ни на повторното гласање ниеден кандидат не го добие потребниот број гласови, целата изборна постапка се повторува.

Член 171

За својата работа општинската изборна комисија води записник за секој од соборите на работните заедници посебно, кој содржи особено:

- 1) колку во изборната единица имало кандидати чија кандидатура е потврдена од општинската изборна комисија;
- 2) име и презиме и место на живеење на секој кандидат;
- 3) вкупен број членови на изборното тело во општината односно во општините од подрачјето на изборната единица;
- 4) број на присутните членови на изборното тело во општината односно во општините од подрачјето на изборната единица кои гласале;
- 5) вкупен број гласови што ги добил одделен кандидат на подрачјето на изборната единица, како и број на неважечки ливчиња;
- 6) име и презиме и место на живеење на кандидатот кој е избран за пратеник.

Записникот го потпишуваат сите членови на општинската изборна комисија. Секој член на комисијата и претставник на кандидат може да одвои мислење и да стави забелешки на записникот.

Член 172

Кога ќе ја заврши работата, општинската изборна комисија објавува на огласната табла на општинското собрание односно општинските собранија на подрачјето на изборната единица:

- 1) колку гласови добил кој кандидат и колку имало неважечки гласачки ливчиња;
- 2) име и презиме на секој кандидат кој е избран за пратеник и за кој собор на работните заедници на Скупштината е избран.

Член 173

На пратениците избрани за Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор им издава уверение за тоа дека се избрани за пратеници надлежната општинска изборна комисија.

По утврдувањето на резултатот на изборите во изборната единица, општинската изборна комисија најитно ги доставува преку републичката изборна комисија до Сојузната изборна комисија изборните акти за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина.

Сојузната изборна комисија е должна да му поднесе, врз основа на изборните акти, на секој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина извештај за резултатот на изборите на пратеници за тие собори — по изборните единици, а со извештајот ќе ги достави и сите изборни акти.

Извештајот на Сојузната изборна комисија од ставот 3 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

3. Избор на пратеници за Соборот на народите

Член 174

Републичкото собрание односно покраинското собрание врши избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина на заедничка седница на сите собори, на начинот и според постапката што ги утврдува републичкото односно покраинското собрание.

Член 175

Ако предлогот на листата на кандидати содржи повеќе кандидати од вкупниот број пратеници што се избираат за Соборот на народите, па два или повеќе кандидати со најголем број гласови за непополнетите пратенички места добиле ист број гласови, гласањето се повторува меѓу тие кандидати.

Член 176

Ако предлогот на листата на кандидати содржи онолку кандидати колку пратеници се избираат, а на гласањето не добиле потребно мнозинство гласови толку кандидати колку пратеници се избираат за Соборот на народите, целата изборна постапка се повторува за непополнетиот број пратенички места.

Ако ни на повторниот избор не добиле потребно мнозинство онолку кандидати колку пратеници се избираат за Соборот на народите, кандидати за непополнетите пратенички места можат да предложат најмалку триесет пратеници, со тоа што меѓу предлагачите да има најмалку по пет пратеници од секој собор на републичкото собрание односно покраинското собрание.

Член 177

Претседателот на републичкото собрание односно на покраинското собрание прогласува, врз основа на резултатот на гласањето, кои кандидати се избрани за пратеници за Соборот на народите, им издава уверенија за изборот и го известува Соборот на народите за резултатот на изборите.

Глава VI

ПОВТОРНИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

1. Повторни избори и повторно гласање

Член 178

Повторен избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор се врши:

1) ако надлежната изборна комисија го поништи гласањето поради неправилности при спроведувањето на изборите (член 141);

2) ако во изборот учествувал само еден кандидат и тој не добие мнозинство гласови од сите избирачи запишани во избирачкиот список во изборната единица (член 139 ст. 1 и 2);

3) ако два или повеќе кандидати со најголем број гласови добиле ист број гласови (член 139 став 4).

Повторни избори на пратеници за соборите на работните заедници се вршат во случаите предвидени во членот 170 ст. 2 и 5 на овој закон.

Повторен избор за непополнети пратенички места за Соборот на народите се врши ако при гласањето во републичкото собрание односно покраинското собрание не добиле потребно мнозинство гласови онолку кандидати колку пратеници се избираат за Соборот на народите (член 176 став 1).

Член 179

Повторен избор на сојузни пратеници се врши и кога во постапката за верификација на мандатите соодветен собор на Сојузната скупштина ќе поништи избор на пратеник поради неправилности при спроведувањето на изборите.

Член 180

Ако гласањето се поништи поради неправилности при спроведувањето на изборите на одделни избирачки места, повторно гласање се врши само на оние избирачки места на кои се утврдени неправилности.

Член 181

На повторните избори на пратеници што се вршат од причината наведена во членот 178 став 1 точка 1 на овој закон, гласањето се врши по постојните и по дополнително потврдените кандидатури, а на повторниот избор што се врши од причината наведена во членот 178 став 1 точка 2 на овој закон, гласањето се врши само по дополнително потврдените кандидатури.

Предлозите на кандидатура за нови кандидати се поднесуваат најдоцна на десет дена пред денот определен за спроведување на изборите.

Во случаите од членот 178 став 1 точка 3 на овој закон повторен избор се врши само меѓу кандидатите што добиле ист број гласови.

Член 182

Повторните избори на пратеници за Општествено-политичкиот собор и соборите на работните заедници ги распишува надлежната општинска изборна комисија.

Повторните избори на пратеници за Соборот на народите ги распишува надлежната републичка изборна комисија односно покраинска изборна комисија.

Ако повторните избори се вршат врз основа на одлука на некој од соборите на Сојузната скупштина, изборите ги распишува Сојузната изборна комисија.

Во одлуката за распишување на повторни избори се определува денот на одржување на изборите, како и денот од кој почнуваат да течат роковите за вршење на изборните дејствија.

Член 183

Надлежната изборна комисија ги огласува потврдените кандидатури најдоцна на пет дена пред денот определен за повторните избори.

2. Дополнителни избори

Член 184

Дополнителни избори се вршат кога на пратеникот ќе му престане мандатот поради настапување на некој од случаите наведени во членот 24 на овој закон.

Член 185

Дополнителните избори се распишуваат најдоцна на петнаесет дена од денот на престанокот на мандатот на пратеникот.

Член 186

Ако до редовниот истек на мандатот на пратеникот преостанува помалку од една година, дополнителни избори на пратеник за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници се распишуваат само по барање на општинското собрание односно на кое и да е од општинските собранија на подрачјето на изборната единица, а дополнителен избор на пратеник за Соборот на народите — по барање на републичкото собрание односно покраинското собрание.

Член 187

Дополнителните избори се одржуваат во рок од три месеци од денот кога односното пратеничко место останало упразнето.

Одлуката за дополнителните избори се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, и тоа најдоцна на шест недели пред денот определен за изборите.

Член 188

Ако со одредбите од оваа глава не е определено поинаку, на повторните и дополнителните избори согласно се применуваат одредбите од главите III, IV и V на овој закон.

Глава VII

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИЦИТЕ

1. Отповик на пратениците на Општествено-политичкиот собор и на пратениците на соборите на работните заедници

а) Предлагање на отповикот

Член 189

Постапката за отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина се поведува на предлог од соборите на избирачите, ако за поведување на постапката се изјасни мнозинството од избирачите на соборите што опфаќаат најмалку една десетина од сите избирачи на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага, или ако е предлогот прифатен најмалку на една третина од соборите на избирачите од подрачјето на односната изборна единица.

Член 190

Постапката за отповик на пратеник на некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се поведува на предлог од соборите на работните луѓе во работните организации и други работни заедници од соодветната област на трудот и на другите работни луѓе што имаат право да предлагаат кандидати за избор на пратеници за соодветниот собор на Скупштината, и ако за поведување на постапката се изјасни мнозинството на работните луѓе на соборите што опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе на подрачјето на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага, или кога е предлогот прифатен најмалку на една третина од соборите на работните луѓе на подрачјето на односната изборна единица.

Член 191

Предлог за свикување на собири на избирачите односно на собири на работните луѓе на подрачјето на изборната единица, заради поведување постапка за отповик на пратеник, може да поднесе мнозинството членови на кое и да е општинско собрание или најмалку пет собири на избирачите односно собири на работните луѓе на подрачјето на изборната единица.

Секој од соборите на избирачите односно од собири на работните луѓе од ставот 1 на овој член се свикува на предлог од најмалку педесет избирачи односно педесет работни луѓе од подрачјето на тој собир. Овие собири можат да одлучуваат само ако на собирот се присутни најмалку една десетина од вкупниот број избирачи односно работни луѓе од подрачјето за кое се одржува собирот.

Член 192

Предлогот за свикување на собири на избирачите заради поведување постапка за отповик на пратеник се поднесува писмено до надлежната општинска изборна комисија.

Кога општинската изборна комисија ќе утврди дека се исполнети условите од членот 191 на овој закон, веднаш го доставува предлогот до претседателот на општинското собрание односно до претседателите на општинските собранија на подрачјето на изборната единица.

Член 193

Предлогот за свикување на собири на работните луѓе заради поведување постапка за отповик на пратеник се поднесува писмено до надлежната општинска изборна комисија.

Кога општинската изборна комисија ќе утврди дека се исполнети условите од членот 191 на овој закон, предлогот го доставува веднаш до свикувачите на собири на работните луѓе.

Член 194

Собирот на избирачите заради поведување постапка за отповик на пратеник го свикува претседателот на општинското собрание, а собирот на работните луѓе — претседателот на работничкиот совет или нему соодветен орган на управување на работната организација, до кого е упатен предлогот за свикување на собирот.

Ако претседателот на општинското собрание, односно претседателот на работничкиот совет или нему соодветен орган на управување, не го свика собирот на избирачите односно собирот на работните луѓе во рок од петнаесет дена од денот на поднесувањето на предлогот, собирот ќе го свика во рок од понатамошни пет дена општинската изборна комисија.

Член 195

Со работата на собирот на избирачите односно со работата на собирот на работните луѓе, свикан заради поведување постапка за отповик на пратеник, до изборот на претседателство на собирот раководе свикувачот на собирот.

Член 196

По извршениот избор на претседателството, претседавачот ја објавува целта за свикување на собирот и начинот на неговата работа, го чита текстот на предлогот за свикување на собирот и ги повикува претставниците на предлагачите да го образложат предлогот за поведување на постапката за отповик на пратеникот.

На собирот присутните избирачи односно работни луѓе го претресуваат предлогот и по завршениот претрес гласаат за или против предлогот за поведување постапка за отповик.

Гласањето се врши јавно, со дигање рака.

Предлогот за поведување постапка за отповик е усвоен на собирот ако за него гласало мнозинството на присутните избирачи односно на работните луѓе.

Член 197

За работата на собирот се води записник, што го потпишуваат сите членови на претседателството на собирот, записничарот и заверувачите на записникот.

Записникот содржи особено: место на одржување на собирот; означување на општината и денот и часот на почетокот и завршетокот на собирот; означување на подрачјето на собирот на избирачите односно на собирот на работните луѓе за кое е одржан собирот; кој го свикал и отворил собирот; име и презиме на членовите на претседателството на собирот, на записничарот и заверувачите на записникот; вкупен број на избирачите односно работните луѓе кои имаат право на учество на собирот; број на присутните и дневен ред на собирот; име и презиме и место на живеење на пратеникот чиј отповик се предлага, со означување на собирот на Скупштината чиј член е; резултат на гласањето за предлогот за поведување постапка за отповик и причини за поведување на таа постапка, ако е усвоен предлогот; на кој начин е утврден резултатот на гласањето; други околности од значење за работата на собирот.

Член 198

Ако собирот го усвоил предлогот за поведување постапка за отповик на пратеникот, се составува предлог за отповик.

Предлогот за отповик го составува претседателството на собирот. Предлогот го потпишуваат членовите на претседателството.

б) Содржина на предлогот за отповик

Член 199

Предлогот за отповик мора да содржи:

1) име и презиме и место на живеење на пратеникот чиј отповик се предлага, означување на собирот на Скупштината чиј член е тој и на изборната единица во која е избран;

2) причини поради кои се предлага отповикот. Покрај потписите на секој потписник на предлогот за отповик мора со печатни букви да се напише неговото име и презиме, занимање и место на живеење.

Кон предлогот за отповик мора да биде приложен записникот за работата на собирот на избирачите односно собирот на работните луѓе.

Член 200

Предлогот за отповик се поднесува писмено.

Предлогот за отповик на пратеник се поднесува преку надлежната општинска изборна комисија до Сојузната изборна комисија.

Ако општинската изборна комисија уочи формални недостатоци во предлогот за отповик на пратеник, ќе ги предупреди подносителите на предлогот најитно да ги отстранат тие недостатоци.

Општинската изборна комисија е должна да го достави поднесениот предлог за отповик без одлагање, преку републичката изборна комисија, до Сојузната изборна комисија, иако подносителите на предлогот не ги отстраниле формалните недостатоци во предлогот.

в) Испитување на предлогот и распишување на гласање за отповик

Член 201

Сојузната изборна комисија испитува дали поднесените предлози за отповик на пратеник се составени согласно со одредбите од овој закон, не навлегувајќи во испитување на оправданоста на причините изнесени во предлогот за отповик.

Ако предлогот за отповик содржи само формални недостатоци, Сојузната изборна комисија ќе им го врати предлогот на подносителите да ги отстранат недостатоците, определувајќи го рокот во кој мора да биде извршено тоа.

Сојузната изборна комисија ќе го одбие со решение предлогот за отповик што не ги исполнува условите според одредбите од овој закон, или ако подносителите не ги отстраниле во определениот рок формалните недостатоци. За тоа комисијата ги известува подносителите на предлогот со доставување на решение. Како подносител на предлогот се сметаат потписниците на предлогот.

Член 202

Ако Сојузната изборна комисија утврди дека предлогот за отповик на пратеник ги исполнува условите според одредбите од овој закон, ќе го потврди предлогот и ќе распише гласање за отповик, и тоа во рок од триесет дена од денот на потврдата на предлогот за отповик.

Решението за распишување на гласање за отповик содржи: име и презиме на пратеникот за чиј отповик ќе се гласа, означување на соборот на Скупштината чиј член е пратеникот чиј отповик се предлага, означување на изборната единица во која ќе се гласа и денот определен за гласање.

Гласањето за отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор се врши во недела.

Член 203

Сојузната изборна комисија е должна за распишување на гласањето за отповик на пратеник да го известува соборот на Сојузната скупштина чиј член е пратеникот чиј отповик се предлага, самиот пратеник и надлежната општинска изборна комисија.

Решението на Сојузната изборна комисија за распишување на гласањето за отповик на пратеник се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ најдоцна на петнаесет дена пред денот определен за гласање.

г) Гласање за отповик

1) Отповик на член на Општествено-политичкиот собор

Член 204

Гласањето за отповик на пратеник — член на Општествено-политичкиот собор се врши на избирачките места на подрачјето на изборната единица во која е избран пратеникот.

Општинската изборна комисија е должна најдоцна на седум дена пред денот определен за гласање за отповик да ги определи избирачките места на кои ќе се гласа, и за секое избирачко место да формира избирачки одбор кој ќе раководи со гласањето за отповик.

Член 205

Општинската изборна комисија е должна да издаде оглас за определување на гласање за отповик.

Овој оглас мора да содржи: име и презиме на пратеникот за чиј отповик се гласа; означување на соборот на Сојузната скупштина чиј член е пратеникот за чиј отповик се гласа; означување на изборната единица во која ќе се гласа за отповик, како и ден на гласање.

Општинската изборна комисија ќе обезбеди огласот за определување на гласање за отповик на пратеник да биде објавен најдоцна на седум дена пред денот определен за гласање за отповик во сите места на подрачјето на изборната единица во која ќе се гласа за отповик.

Член 206

На секое избирачко место ќе се постави кутија за гласање на која ќе се истакне огласот за распишување на гласање за отповик.

Член 207

Претседателот на избирачкиот одбор му предава на секој гласач гласачко ливче.

Гласачкото ливче содржи: име и презиме и место на живеење на пратеникот за чиј отповик се гласа, а пред името на пратеникот зборовите: „За отповик“ и зборовите: „Против отповик“, напечатени едни под други.

Ако гласачот гласа за отповик на пратеникот ќе ги заокружи зборовите: „За отповик“, а ако гласа против отповик на пратеникот ќе ги заокружи зборовите: „Против отповик“.

Гласачките ливчиња на кои не се заокружени ни зборовите: „За отповик“ ниту зборовите: „Против отповик“, како и гласачките ливчиња пополнети така што да не може со сигурност да се утврди дали избирачот гласал за отповик или против отповик, се сметаат за неважечки.

Член 208

По завршеното гласање се пребројуваат гласачките ливчиња и се утврдува бројот на ливчињата со кои се гласало за отповик, бројот на ливчињата со кои се гласало против отповик, како и бројот на неважечките ливчиња.

По завршеното пребројување се внесува во записникот за работата на избирачкиот одбор: колку според изводот од избирачкиот список имало избирачи тоа избирачко место, колку избирачи гласале според изводот од избирачкиот список, број на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповик, број на ливчињата со кои се гласало против отповик и број на неважечките ливчиња.

По завршената работа претседателот на избирачкиот одбор го објавува пред зградата во која е вршено гласањето резултатот на гласањето на тоа избирачко место.

Избирачкиот одбор го доставува најитно и по најкус пат записникот за гласањето, со гласачките ливчиња и со сите други материјали, до надлежната општинска изборна комисија на начин што ќе го определи Сојузната изборна комисија.

Член 209

Врз основа на материјалите примени од избирачките одбори општинската изборна комисија утврдува колку вкупно избирачи гласале во изборната единица, колку вкупно гласале за отповик а колку против отповик, бројот на неважечките ливчиња, како и вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список во целата изборна единица, и врз основа на тоа утврдува дали пратеникот е отповикан. Овие податоци комисијата ги внесува во записникот за својата работа.

За резултатот на гласањето комисијата писмено ја известува Сојузната изборна комисија и пратеникот за чиј отповик се гласало.

Член 210

Кога општинската изборна комисија ќе го утврди резултатот на гласањето за отповик на пратеник, го објавува резултатот на огласната табла на општинското собрание на подрачјето на изборната единица и без одлагање, преку Сојузната изборна комисија, доставува до Општествено-политичкиот собор извештај за својата работа, со сите акти што се однесуваат на постапката на гласањето за отповик.

Член 211

Ако предлогот за поведување постапка за отповик на пратеник не се усвои на собирите на избирачите, или избирачите на гласањето за отповик се изјаснат против отповик на пратеникот, не може од истите причини повторно да се поднесе предлог за поведување постапка за отповик на тој пратеник.

Член 212

Ако со одредбите на чл. 204 до 211 од овој закон не е пропишано поинаку, во поглед на постапката на гласањето за отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор и утврдувањето на резултатот на гласањето согласно се применуваат одредбите на чл. 107 до 126 и чл. 138 до 144 од овој закон.

2) Отповик на член на некој од соборите на работните заедници

Член 213

Гласањето за отповик на пратеник — член на некој од соборите на работните заедници се врши на седница на телото кое одлучува за отповикот, а кое е составено на истиот начин како изборното тело што го избрало пратеникот за чиј отповик се гласа.

Гласањето се врши на седница на секое тело што одлучува за отповикот, а кое се формира за територијата на секоја општина.

Член 214

Општинската изборна комисија обезбедува огласот за определување на гласање за отповик на пратеник да биде објавен, најдоцна на седум дена пред денот определен за гласање за отповик, во седиштето на општинското собрание односно општинските собранија на подрачјето на изборната единица во која ќе се гласа за отповикот.

Член 215

Во просторијата каде што се одржува седница на телото кое одлучува за отповик, се поставува една или повеќе кутии за гласање за отповик (член 162 став 1).

На секоја кутија за гласање за отповик се истакнува огласот за распишување на гласање за отповик на пратеник.

Член 216

Претседавачот му предава гласачко ливче на секој член на изборното тело.

Членовите на изборното тело гласаат за отповик на тој начин што на гласачкото ливче ги заокружуваат зборовите: „За отповик“ или зборовите: „Против отповик“.

За гласањето се составува записник.

Член 217

По завршеното пребројување на гласачките ливчиња се внесува во записникот за работата на претседателството: колку според списокот имало членови на општинското собрание а колку делегати, колку од тоа гласале, број на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповик, број на ливчињата со кои се гласало против отповик и број на неважечките ливчиња.

По завршената работа претседавачот го објавува пред зградата во која е вршено гласањето резултатот на гласањето за отповик во тоа изборно тело.

Претседателството на изборното тело ќе го дојде најитно и по најкус пат записникот за гласањето, со гласачките ливчиња и со сите други материјали, до надлежната општинска изборна комисија на начин што ќе го определи Сојузната изборна комисија.

Член 218

Врз основа на материјалите примени од изборните тела од секоја општина од подрачјето на изборната единица, надлежната општинска комисија го утврдува резултатот на гласањето за отповик и врз основа на тоа утврдува дали пратеникот е отповикан според одредбите од овој закон.

По утврдувањето на резултатот на гласањето за отповик општинската изборна комисија доставува без одлагање, преку Сојузната изборна комисија, до надлежниот собор на Скупштината извештај за својата работа, со сите акти што се однесуваат на постапката на гласањето за отповик.

Член 219

Ако со одредбите на чл. 213 до 218 на овој закон не е определено поинаку, во поглед на начинот на гласањето за отповик на пратеник на собор на работните заедници согласно се применуваат одредбите на чл. 145 до 173 на овој закон.

2. Отповик на пратеник на Соборот на народите

Член 220

Отповик на пратеник на Соборот на народите се врши според постапка што ја пропишува републичкото собрание односно покраинското собрание.

Глава VIII

ЗАШТИТА НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА

1. Приговори и жалби

Член 221

Поради неправилности во работата на кандидатната конференција или на собираите на избирачите на кои е извршено кандидирање за избор на пратеник за Општествено-политичкиот собор или поради неправилности на работата на собираите на кои е претресуван предлогот за поведување постапка за отповик на пратеник на тој собор, како и поради неправилности во работата на избирачкиот одбор при изборот односно отповикот на пратеникот на тој собор, секој кандидат односно пратеник чиј отповик се предлага, како и секој избирач, имаат право да поднесат приговор до надлежната општинска изборна комисија.

Поради неправилности во работата на кандидатните конференции или на собираите на работните луѓе во работните организации и други работни заедници на кои е извршено кандидирање за избор на пратеник за соборите на работните заедници или поради неправилности во работата на собираите на работните луѓе на кои е претресуван предлог за поведување постапка за отповик на пратеник на некои од тие собори, имаат право да поднесат приговори до надлежната општинска изборна комисија секој кандидат односно пратеник чиј отповик се предлага, како и секој работен човек кој има право на учество на соборот на работните луѓе.

Ако општинската изборна комисија, по повод приговорите поднесени пред истекот на рокот за поднесување на предлогот на кандидатурата на потврда, утврди во работата на кандидатната конференција или на собирот неправилности што битно влијаеле или можеле да влијаат врз утврдувањето на кандидатурата на конференцијата односно на собираите, ќе ја поништи работата на кандидатната конференција односно на собирот на кој имало неправилности, и за тоа ја известува кандидатната конференција, односно определува во определен рок да се свика нов собор на работните луѓе односно собор на избирачите.

Ако група од најмалку десет работни луѓе во работната организација смета дека пратеничкиот кандидат за некој од соборите на работните заедници не ги исполнува законските услови да биде избран за соодветниот собор, може да поднесе приговор до надлежната општинска изборна комисија, која за приговорот одлучува при решавањето за потврдата на кандидатурата.

Член 222

Против решението на општинската изборна комисија за одбивање на предлогот на кандидатурата, како и против решението на таа комисија со кое се утврдува дека не се исполнети условите за потврдување на кандидатурата, подносителите на соодветниот предлог на кандидатурата можат да му изјават жалба на републичкиот врховен суд во рок од 48 часа од приемот на решението. Врховниот суд донесува решение за жалбата во рок од 48 часа од приемот на жалбата.

Против решението за изборната комисија со кое е потврдена кандидатурата за пратеник на некој од соборите на работните заедници, групата работни луѓе што поднесла приговор во смисла на членот 221 став 4 на овој закон може да му изјави жалба на републичкиот врховен суд ако смета дека кандидатот не ги исполнува условите да биде избран за соодветниот собор.

Член 223

Против решението на општинската изборна комисија, ако не е предвидено поинаку, во членот 222 на овој закон, секој кандидат и секој избирач можат да му изјават жалба на надлежниот собор на Сојузната скупштина. Жалба против решението на општинската изборна комисија донесено во врска со изборот на пратеникот во изборното тело може да изјави и секој член на изборното тело во кое е извршен изборот. Тие можат да му укажат на надлежниот собор на Сојузната скупштина и на неправилностите во работата на кандидационата конференција, на избирачкиот одбор или во работата на собираите на избирачите односно собираите на работните луѓе во поглед на предлагањето на кандидатите.

Пратеникот за чиј отповик се гласало и секој избирач односно секој член на изборното тело што одлучувало за отповикот на сојузен пратеник можат против решението на општинската изборна комисија донесено во врска со спроведувањето на одлуката за отповик на пратеник да му изјават жалба на надлежниот собор на Сојузната скупштина.

Жалбата изјавена до денот на изборите односно до денот на гласањето за отповик се поднесува преку Сојузната изборна комисија, а жалбата изјавена по тој ден — до надлежниот собор на Сојузната скупштина.

Жалбата до соборот на Сојузната скупштина се поднесува најдоцна до денот на состанокот на верификациониот одбор, а жалбата што се однесува на дополнителниот избор или на гласањето за отповик на пратеникот — во рок од петнаесет дена од денот на изборите односно гласањето за отповикот.

Член 224

Против решението на Сојузната изборна комисија за одбивање на предлогот на отповик на пратеник подносителите можат да му изјават жалба на Врховниот суд на Југославија. Жалбата се поднесува во рок од три дена од денот на приемот на решението.

2. Казнени одредби

Член 225

Со парична казна или со казната затвор до една година ќе се казни за кривично дело:

- 1) тој што со поткупување влијае врз избирачите на изборите или при гласањето за отповик на сојузни пратеници да гласа за или против определен кандидат, односно за или против отповик на пратеник, или воопшто да не гласа, или да потпише предлог на кандидатура или предлог за отповик, или да се откаже од потписот даден на нив;
- 2) избирачот што веќе гласал, па повторно гласа или се обиде да гласа на изборите за пратеник за ист собор на Сојузната скупштина или при гласањето за отповик;
- 3) избирачот што на изборите или при гласањето за отповик гласа или ќе се обиде да гласа наместо друг под негово име;
- 4) тој што противно на одредбата на членот 115 став 2 на овој закон дојде на избиралиште под оружје или со некаква опасно оружје, како и тој што без покана од претседателот на избирачкиот одбор нареди да се доведе вооружена сила на избиралиште, или ја доведе без наредба на претседателот;
- 5) тој што ќе уништи, прикрие, оштети или однесе некаква исправа за изборите или за гласањето за отповик, или некаков предмет што служи за избор или за гласање за отповик;
- 6) службеното лице кое ќе го повика избирачот на одговорност поради гласање, или од него ќе бара да каже за кого гласал, или зошто не гласал, односно дали гласал за или против отповикот.

Член 226

Со парична казна до 1.000 динари или со казната затвор до три месеци ќе се казни за кривично дело членот на избирачкиот одбор или на изборната комисија, како и секое друго лице, што на кој и да е начин ќе ја повреди тајноста на гласањето.

Член 227

Со парична казна до 500 динари или со казната затвор до еден месец ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што при гласањето непристојно се однесува;
- 2) тој што агитира на избиралиштето;
- 3) тој што откако гласал односно откако ќе се утврди дека не е воведен во избирачкиот список, на опомена од претседателот на избирачкиот одбор не замине од избиралиштето;
- 4) тој што ја попречува работата на избирачкиот одбор или на изборната комисија.

Глава IX

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 228

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Закон за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67).

Член 229

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

17.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за движењето и престојот на странци во Југославија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 15 јануари 1969 година и на седницата на Соборот на народите од 15 јануари 1969 година.

ПР бр. 762

16 јануари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДВИЖЕЊЕТО И ПРЕСТОЈОТ НА СТРАНЦИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Законот за движењето и престојот на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 17/67) во членот 43 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сојузниот секретаријат за внатрешни работи води општа грижа за прифаќање, сместување и материјално обезбедување на бегалците.“

Член 2

Членот 44 се менува и гласи:

„На странец на кој му е признаен статус на бегалец му се одобрува привремен престој до заминување во друга држава и му се дава здравствена заштита предвидена со Законот за здравствената заштита на странци во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67), сместување и материјално обезбедување до здобивање со услови за самостојно издржување.

Како сместување и материјално обезбедување во смисла на овој закон, се подразбира паричната помош нужна за обезбедување простории за живеење и за издржување на бегалецот, која се определува според бројот и возраста на членовите на неговото семејство, неговата имотна состојба, степенот на способноста за стопанисување и според тоа дали е на стручно оспособување.

Средствата потребни за сместување и материјално обезбедување на бегалецот, како и трошоците во врска со вршењето на работите околу обезбедување сместување и доделување материјално обезбедување, паѓаат на товар на федерацијата.“

Член 3

Членот 45 се менува и гласи:

„За странци на кои им е признаен статус на бегалец може да се организира прифатилиште за бегалци.

Сајузниот секретаријат за внатрешни работи организира прифатилиште за бегалци, се грижи за прифатилиштето и материјалното обезбедување на бегалците сместени во прифатилиштето.

За сместувањето и материјалното обезбедување и оспособувањето за самостојно издржување на бегалците сместени надвор од прифатилиштето за бегалци се грижи сојузниот орган надлежен за здравство и социјална политика во соработка со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.“

Член 4

По членот 45 се додава нов член 45а, кој гласи:

„Решението за сместување и нужна парична помош за бегалци сместени надвор од прифатилиштето за бегалци, го донесува и го извршува надлежниот орган на општината на чија територија е определен привремен престој на бегалецот.

Против решението донесено по жалба, не може да се води управен спор.“

Член 5

Во членот 46 ставот 2 се менува и гласи:

„На странец на кој му е признаен статус на бегалец, а кој не се сместува во прифатилиште за бегалци, местото на привремениот престој му го определува републичкиот орган на внатрешните работи.“

Член 6

По членот 75 се додава нов член 75а, кој гласи:

„Евиденција за потрошокот на средствата за сместување и материјално обезбедување на бегалците води надлежниот општински орган.

За потрошокот на средствата од ставот 1 на овој член надлежниот општински орган го известува сојузниот орган надлежен за здравство и социјална политика преку републичкиот орган надлежен за здравство и социјална политика.

Сојузниот орган надлежен за здравство и социјална политика врши надзор над потрошокот на средствата и донесува поблиски прописи за начинот на водењето на евиденцијата од ставот 1 на овој член како и за известувањето.“

Член 7

По членот 81 се додава нов член 81а, кој гласи: „Се овластува Сојузниот извршен совет поблиску да ја определи, во согласност со одредбата на членот 44 на овој закон, височината на паричната помош потребна за сместување и издржување на бегалците, како и мерилата за утврдување трошоците во врска со вршењето на работите околу обезбедување на сместување и издржување на бегалците.“

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

18.

Врз основа на членот 22 став 3 и членот 42 од Основниот закон за семето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ШУМСКО СЕМЕ ШТО НЕ Е СЕЛЕКЦИОНИРАНО ИЛИ НЕ Е НОРМАЛНО

1. Работните организации можат да пуштаат во промет и да користат за свои потреби шумско семе од Панчијева оморика (*Picea omorica*, Pančić), што не е селектирано или не е нормално, поради тоа што селектирано и нормално шумско семе од овие видови дрвја нема во доволни количини.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

9 бр. 199/1

9 јануари 1969 година
Белград

Заменик сојузен секретар за стопанство,
Владо Јуричиќ, с. р.

19.

Врз основа на членот 10 од Законот за измени и дополненија на Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), во спогодба со сојузниот секретар за стопанство, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ПОПИС НА СТОКИТЕ ЗА КОИ СЕ МЕНУВААТ СТОПИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметувањето и УПЛАТУВАЊЕТО НА ТОЈ ДАНОК

1. Во Наредбата за начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат стопите на сојузниот данок на промет на стоки на мало и за начинот на пресметувањето и уплатувањето на тој данок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68) во точката 2 се додаваат два нови става, кои гласат:

„По исклучок од ставот 1 на оваа точка, надворешнотрговските организации — увозници на кафе се должни во фактурите за продажбата на кафе од залихите утврдени со пописот што ќе им ја извршат на трговските организации на големо и на работните организации што вршат преработка на кафе и продаваат така преработено кафе, посебно ќе ја искажат продавната цена на кафето без данок, а посебно износот на сојузниот данок на промет на стоки на мало платен при увозот на тоа кафе, со забелешка дека е во прашање продажба на

кафе од залихите утврдени со пописот на кое при увозот е платен данок.

Купувачите од ставот 2 на оваа точка ќе го задолжат во своето книговодство за износот на сојузниот данок на промет на стоки на мало содржан во увозниковите фактури за купувањето на кафето контото 260 — Обврски по запрен данок на промет, односно контото 290 — Пасивни временски разграничувања — за пресметаниот данок на промет на стоки на мало. За износот на пресметаниот данок на промет на стоки на мало по фактурите за продажбата на тоа кафе на продавачите на мало, угостителските организации и на другите потрошувачи надворешнотрговските организации — увозници на кафе ќе им ги одобрат споменатите konta зависно од начинот на књижењето што го променуваат во своето книговодство.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-9049/2-1969
15 јануари 1969 година
Белград

Сојузен секретар за
финансии,
Јанко Смоле, с. р.

20.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот на утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68 и 27/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава:

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68, 20/68, 21/68, 22/68, 24/68, 25/68, 29/68, 31/68, 33/68, 35/68, 41/68, 45/68, 48/68, 49/68, 55/68 и 1/69) во точката 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

- „2) 023-00-10 Путер свеж: 04.031/1
- а) за пакување до 5 килограми во износ од 10,00 динари за 1 килограм;
 - б) за пакување над 5 килограми во износ од 8,40 динари за 1 килограм;“

Во одредбата под 95 на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

- „96) 291-96-10 Пердуви и меки пердуви нечистени во износ од 2,30 динари за 1 килограм; 05.07/1a
- 97) 291-96-20 Пердуви очистени и меки пердуви во износ од 2,30 динари за 1 килограм; 05.07/16
- 98) 291-96-30 Пердуви и меки пердуви — други во износ од 2,30 динари за 1 килограм.“ 05.07/2

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-7/1
16 јануари 1969 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
цени
Никола Филиповиќ, с. р.

21.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЈАТА ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦЕВКИ

1. Решението за донесување југословенските стандарди за циви и спојници за циви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/52) и Решението за југословенските стандарди за челични цевки и за престанок на важењето на југословенскиот стандард за заварени челични цевки во издание од 1952 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/57), престануваат да важат.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 04-7460/1
13 декември 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

22.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРАГОВИ ОД ДРВО

1. Решението за југословенскиот стандард за железнички прагови од дрво („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/65) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1969 година.

Бр. 06-7732/1
19 декември 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА**

ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ОДЛУКАТА НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА КРАТОВО ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ („СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРАТОВО“, БР. 3/67)

1. Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Кратово поднесе предлог Уставниот суд да утврди дека одредбите на тарифниот број 3 и тарифниот број 4, како и забелешката кон тарифниот број 3 од Одлуката на Собранието на општина Кратово за воведување општински данок на промет („Службен гласник на општина Кратово“, бр. 3/67) се несогласни со Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 29/65, 33/65, 57/65, 52/66, 31/67 и 54/67).

Предлагачот смета дека наведените одредби на тарифните броеви 3 и 4 од Одлуката не се во согласност со Основниот закон за данокот на промет, бидејќи тој закон не му дава право на општинското собрание за еден ист производ, во овој случај за алкохолна пијачка, да пропишува различни стопи на данок на промет зависно од тоа кој е обврзник на данокот односно кој го врши прометот. Имено, предмет на оданочување во прометот на мало, според Основниот закон за данокот на промет, е производот, а не работната организација што го врши прометот.

Од истите причини предлагачот смета дека општинското собрание не е овластено со своја одлука да ослободи одделни работни организации од обврската за пресметување и плаќање данок на промет на стоки на мало.

2. Со тарифниот број 3 од Одлуката се определени стопите на данокот на промет на алкохолни пијачки во угостителството, а со тарифниот број 4 стопите на данокот на промет на алкохолни пијачки во трговијата на мало. Овие стопи се определени така што според точката б) од тарифниот број 3 на прометот на пиво што ќе се оствари во угостителството данокот на промет изнесува 5%, а според точката б) од тарифниот број 4 прометот на пиво што ќе се оствари во трговијата на мало подлежи на данок по стопа од 20%.

Во забелешката кон тарифниот број 3 е предвидено дека од обврската на плаќање данок според тој тарифен број се ослободува Угостителското претпријатие „Карши Бавча“ од Кратово.

Оценувајќи ја законитоста на одредбите содржани во тарифните броеви 3 и 4 од Одлуката на Собранието на општина Кратово, Уставниот суд на Југославија најде дека точката б) од тарифниот број 3 и точката б) од тарифниот број 4, како и забелешката кон тарифниот број 3, не се согласни со Основниот закон за данокот на промет, според кој само производ може да биде предмет на данок на промет на стоки на мало, а не работна организација што го врши прометот. Отстапувања од ова правило можат да битат само со закон предвидени и поради тоа овластувањето на општинското собрание со своја одлука да определи различни стопи на промет на стоки на мало, зависно од тоа кој го врши прометот (трговијата или угостителството), би морало да биде содржано во законот.

3. Од изложеното Уставниот суд на Југославија одлучи: се укинува точката б) од тарифниот број 3, точката б) од тарифниот број 4 и забелешката кон тарифниот број 3 од Одлуката на Собранието на општина Кратово за воведување општински данок на промет („Службен гласник на општина Кратово“, бр. 3/67).

Оваа одлука на Судот е донесена врз основа на членот 241 став 1 точка 3 од Уставот и членот 17 став 1 точка 3 од Законот за Уставниот суд на Југославија.

4. Оваа одлука на Судот ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службен гласник на општина Кратово“.

5. Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука на седницата за советување, што е одржана на 16 декември 1968 година во состав: претседател на Судот Блажо Јовановиќ и судиите Неда Божиновиќ, др Асен Грунче, Бранко Јевремовиќ, др Јерко Радмиловиќ, др Иво Сунарик и Јоже Земљак, а врз основа на јавната расправа одржана на 16 декември 1968 година.

У бр. 538/67

10 јануари 1969 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Блажо Јовановиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МАЛТА

I

Се назначува

Срѓа Прица, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Италија, и за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Малта, со седиште во Рим.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 2

6 јануари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководење со воени единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Стефановић Стојана Славко, санитарски потпоручник; Лазовић Методија Милева, санитарски воен службеник VI класа; Антић Радоша Слобода, санитарски воен службеник VIII класа; Драгутиновић Боровоја Софија, санитарски воен службеник VIII класа; Иванек Милана Стјепан, воен службеник VIII кл. на музичка служба; Грујовић Драгутина Србољуб, технички заставник; Јовановић Живојина Драгиша, артилериски заставник; Михаиловић Јосипа Милан, технички заставник; Новаковић Симе Драгутин, заставник на административна служба; Бијелић Миленка Петко, артилериски постар водник I класа; Благојевић Боже Новак, технички постар водник I класа; Болфан Стјепана Валентин, постар водник I класа на финансиска служба; Добриловић Маринка Новак, пешадиски постар водник I класа; Лека Боже Душан, постар водник I класа на административна служба; Маринковић Илије Симо, пешадиски постар водник I класа; Марковић Уроша Бошко, пешадиски постар водник I класа; Марковић Велимира Станиша, поморски постар водник I класа; Матовић Спасоје Душан, технички постар водник I класа; Нађи Ловре Мијо, интендантски постар водник I класа; Недељковић Милоша Радослав, санитарски постар водник I класа;

Новаковић Млађена Јован, пешадиски постар водник I класа; Пантић Божа Миодраг, пешадиски постар водник I класа; Петковић Милисав Петар, технички постар водник I класа; Петровић Тихомира Богдан интенд. пост. водник I кл.; Петровић Светозара Добровоје, пешадиски постар водник I класа; Радић Стјепана Томислав, морнаричкотехнички постар водник I класа; Радовановић Боке Јован, пешадиски постар водник I класа; Рајков Рашка Велибор, санитарски постар водник I класа; Савић Симе Милан, технички постар водник I класа; Стајковић Илије Властимир, интендантски постар водник I класа; Тодоровић Марка Десимир, интендантски постар водник I класа; Томашевић Крстомира Ђорђе, технички постар водник I класа; Урајник Ивана Иван, постар водник I класа на административна служба; Војиновић Живојина Светолик, постар водник I класа на оклопни единици; Зотовић Петра Обрад, санитарски постар водник I класа; Живановић Милорада Михајло, постар водник I кл. за врска; Жнидарац Мартина Иван, постар водник I класа на административна служба; Алексић Живојина Драгиша, постар водник на финансиска служба; Арсеновић Цветана Божидар, постар водник на административна служба; Анасовски Темелко Гојко, пешадиски постар водник; Бојић Николе Богољуб, технички постар водник; Бојић Спасоја Драгосман, постар водник за врска; Борас Станка Никола, интендантски постар водник; Ци-

карски Манојла Благоје, постар водник за врска; Цветковић Боже Богосав, пешадиски постар водник; Чуљак Павла Срећко, санитарски постар водник;

Ћосић Миле Урош, санитарски постар водник; Дамекић Илија Мирче, пешадиски постар водник; Драговић Михајила Вукић, постар водник на финансиска служба; Ђорђевић Радосава Властимир, технички постар водник; Филиповић Андреје Александар, постар водник за врска; Гарчевић Саве Војислав, пешадиски постар водник; Јевтић Ђорђа Александар, пешадиски постар водник; Јовановић Љубише Миломир, пешадиски постар водник; Јовановић Велибора Жарко, санитарски постар водник; Каранфиловић Јакима Славко, пешадиски постар водник; Карталија Стеве Милан, постар водник за врска; Кесер Симе Миодраг, постар водник на оклопни единици; Кнежевић Ђетка Спасоје, артилериски постар водник; Косановић Васе Ратомир, постар водник на административна служба; Ковачевић Илије Дане, артилериски постар водник; Ковачевић Драгише Милић, пешад. постар водник; Кунац Петра Бранко, постар водник на финансиска служба; Лазић Чеде Милан, артилериски постар водник; Лисица Јове Митар, артилериски постар водник; Љубичић Остоје Миливоје, постар водник за врска; Макањић Миладина Михајило, технички постар водник; Манчевски Лазар Јаков, постар водник на административна служба; Марковић Саве Боровоје, постар водник на административна служба; Марковић Илије Ђетко, технички постар водник; Михајловић Симона Александар, пешадиски постар водник; Милановић Радомира Драгољуб, ветеринарски постар водник; Милошевић Владимира Мирослав, пешадиски постар водник; Миљуш Душана Владо, технички постар водник; Мишић Живојина Милован, постар водник на административна служба; Митровић Миодрага Никола, технички постар водник; Младеновић Војислава Младен, артилериски постар водник; Мркела Мате Божо, артилериски постар водник; Нимчевић Ивана Стеван, технички постар водник; —

Оровић Марка Ђорџе, санитарски постар водник; Панић Николе Слободан санитарски постар водник; Павловић Драгослава Предраг, артилериски постар водник; Петковић Вранислава Александар, пешадиски постар водник; Петровски Методија Михаило, пешадиски постар водник; Петровић Драгољуба Радосав, пешадиски постар водник; Поповић Милића Боже, артилериски постар водник; Пожонџи Ференца Ференц, артилериски постар водник; Ристић Станимира Стојан, артилериски постар водник; Ристић Јордана Звонимир, постар водник на административна служба; Спасеновски Ацев Живко, постар водник за врска; Сребро Николе Јован, постар водник за врска; Станчић Стојана Душан, пешадиски постар водник; Стефановић Светомира Мирослав, технички постар водник; Стојановић Милорада Драгољуб, пешадиски постар водник; Стојановић Милисава Ђорђе, интендантски постар водник; Стојановић Ристе Владо, постар водник за врска; Стојковић Антона Бошко, артилериски постар водник; Шћепановић Влајка Радован, постар водник на административна служба; Шљивић Миодрага Томислав, пешадиски постар водник; Шормаз Николе Недељко, пешадиски постар водник; Тади-нац Луке Стјепан, постар водник на финансиска служба; Тешић Макивије Јован, артилериски постар водник; Туркаљ Стјепана Милан, интендантски постар водник; Вајовић Милинка Миодраг, технички постар водник; Вечерина Јована Марко, технички постар водник; Веселиновић Тодора Мирослав, интендантски постар водник; Весковић Милана Миливоје, артилериски постар водник; Затежић Будимира Стојан, технички постар водник; Андријашевић Анте Ведран, технички водник I кл.; Анђелковић Душана Радисав, водник I кл. на оклопни единици; Валовић Јеремије Милисав, артилериски водник I кл.;

Бараћ Мане Срећко, технички водник I класа; Барих Мате Марко, технички водник I класа; Биондић Мате Драго, артилериски водник I кл.; Бјелегић Обрада Рајко, технички водник I класа; Бојић Боже Стеван, технички водник I класа; Браниловић Ивана Стјепан, водник I класа за врска; Чигојевић Драгомира Ратко, технички водник I класа; Димовски Нове Крсто, артилериски водник I кл.; Фајковић Мухамеда Мухарем, артилериски водник I кл.; Фогл Силвестра Мирко, артилериски водник I кл.; Гарчевић Саве Шпиро пешадиски водник I кл. Голић Саве Славко, артилериски водник I кл.; Грегуреџ Томе Славко, технички водник I класа; Ивић Павла Мирослав, технички водник I класа; Јошић Драгутина Дане, водник I класа на оклопни единици; Јовановић Ђорђа Слободан, водник I класа на оклопни единици; Јовичић Станка Владимир, технички водник I класа; Карлица Николе Ђуро, инженериски водник I кл. Кепчија Ђуре Никола, артилериски водник I кл.; Кнежевић Ненада Будимир, технички водник I кл.; Косановић Миле Чедомир, технички водник I класа; Лекић Смаје Бекро, артилериски водник I кл.; Лекић Павла Симеон, пешадиски водник I класа; Лончар Јове Никола, артилериски водник I кл.; Мале Јакоба Иван, артилериски водник I кл.; Малић Уроша Михајло, технички водник I класа; Месић Милана Никола, технички водник I класа; Михајловић Васе Милош, технички водник I класа; Мијатовић Николе Радојко, технички водник I класа; Милашиновић Драгише Милош, технички водник I класа; Момчиловић Миле Раде, инженериски водник I кл.; Мустафић Суље Омер, пешадиски водник I класа; Муждало Обрада Бранко, пешадиски водник I класа; Настов Круме Ефтим, артилериски водник I кл.; Наумовски Арсе Стојан, технички водник I класа; Палешек Антона Крешимир, поморски водник I класа; Пејчић Стевана Славољуб, пешадиски водник I класа; Петелиншек Станислава Вилибалд, водник I класа на оклопни единици; Петричевић Ђирила Бруно, водник I класа на сообраќајна служба;

Поповић Драге Максим, технички водник I класа; Радаковић Милана Миле, артилериски водник I кл.; Раковић Милоша Никола, технички водник I класа; Рончевић Митка Јово, технички водник I класа; Симић Светозара Митар, санитетски водник I класа; Стефановић Милана Радисав, пешадиски водник I класа; Стјепановић Саве Јово, технички водник I класа; Стојковић Војислава Иван, технички водник I класа; Шимпрага Душана Глишо, артилериски водник I кл.; Шпрљан Марка Јаков, артилериски водник I кл.; Талијан Недељка Божидар, технички водник I класа; Тасић Стојадина Станоје, водник I кл. на административна служба; Трајков Крсте Ристо, водник I кл. на административна служба; Вујасин Ђуре Рајко, водник I класа на оклопни единици; Зековић Јакупа Ђамил, артилериски водник I кл.; Златковић Благоја Драгомир, санитетски водник I класа; Живановић Радивоја Иван, водник I кл. на административна служба; Делић Милоша Слободан, водник на оклопни единици; Јанковић Јована Душан, артилериски водник; Мишић Душана Јован, водник за врска; Суша Душана Милован, водник за врска; Таневски Темелко Ристо, водник на оклопни единици; Зрилић Јуре Ратко, водник за врска;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Мирковић Васе Милан, воен службеник VIII кл. на музичка служба; Николић Радоја Антоније, артилериски постар водник; Санковић Бранка Милан, технички постар водник; Штрбац Косте Симо,

технички постар водник; Арсић Александра Милован, технички водник I класа; Боројевић Мирка Перо, артилериски водник I кл.; Божиновски Борис Киро, технички водник I класа; Марјановић Стевана Никола, водник I класа за врска; Марковић Благоја Стеван, пешадиски водник I класа; Прнић Марка Андрија, инженериски водник I кл.; Шундерић Добривоја Славомир, технички водник I класа; Тубић Ђорђа Славко, водник I класа на финансиска служба.

Бр. 168

22 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои ракодават, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Драгић Петра Ђорђе, санитетски полковник;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

санитетските полковници: Арнерић Рафаела Славко, Богојевић Гавра Душан, Чернић Мирка Мирко, Гинзберг Филипа Ервин, Хаџић Душана Ђорђе, Храниловић Дане Александар, Канешић Јосипа Фрањо, Капор Шћепана Гојко, Марушић Шиме Казимир, Савић Стевана Сава, Стојанов Јована Димитар, Тодоровић Радомира Слободан;

санитетските потполковници: Бирташевић Владимира Божидар, Цветковић Драгомира Радован, Клајић Јосипа Мирко, Костић Душана Мирослава, Милеуснић Петра Петар;

потполковникот на финансиска служба: Петровић Драгомира Љубомир;

санитетскиот потполковник: Радић Војислава Александар;

пешадиските потполковници: Раконца Јосипа Јосип и Пејовић Саве Перо;

санитетскиот потполковник: Савићевић Уроша Милорад;

интендантскиот мајор: Славица Шпире Иван;

санитетскиот воен службеник I класа: Вес еу-Танасковић Људевите Инес;

воениот службеник III класе на административна служба: Микелић Петра Милка;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ
МЕЧЕВИ

санитетските мајори: Девић Драгутина Милорад, Јабланов Николе Јован, Јоковић Ђуре Вукашин, Парабудки Тодора Славко;

мајорот на финансиска служба: Јановић Андрије Марко;

пешадискиот мајор: Шијачки Душана Жика;

санитетските капетани I класа: Божић Милана Станислав, Бугариновић Ђорђа Страин, Цветановић Ђорђа Драгомир, Дујић Лазара Александар, Илић Драгутина Борисав, Јовановић Лазе Александар, Каменица Милутина Сениша, Костић Живојина Добривоје;

техничкиот капетан I класа: Драгуљевић Стратимира Ђорђе;

интендантскиот капетан I класа: Михајловић Цветка Милош;

санитетските капетани I класа: Митровић Владимира Деспот, Нешић Радомира Александар, Петровић Ђорђа Богомир, Радмановић-Мрђа Јове Дренка, Радовановић Лазара Мирослав, Живковић Љубомира Миомир;

санитетските капетани: Антонов Владимира Иван, Ђорђевић Драгише Велибор, Харалампиев Стојан Кирил, Јовић Игњатија Никола, Киш Стјепана Стјепан, Филиповић Петра Илија, Скорич Антона Антон, Стојичић Душана Љубиша, Стризић Ивана Јосип, Тадић Николе Саван, Живковић Добросав Мирослав;

техничкиот капетан I класа: Ђикић Славка Миливоје;

капетаните на административна служба: Матраг Лазе Мирко и Радовановић Јанка Милорад;

санитетскиот поручник: Чебин Жоже Жоже;

пешадискиот поручник: Ђуровић Недељка Бранко;

поручник на административна служба: Миленковић Борисава Стојан;

санитетските воени службеници IV класа: Апостолски Новице Витослава, Ђелић Александра Ружица, Брајковић Чедомира Вера, Брујић-Курјачки Милорада Душанка, Радуловић Миленка Владимир, Радуновић-Томовић Перише Милена;

воениот службеник IV класа на административна служба: Божовић Лазара Анка;

санитетските воени службеници V класа: Богдановић Симе Зорка и Божиновић-Кецојевић Милана Митра;

воените службеници V класа на административна служба: Францетић Милутина Надежда и Игнатовски Стојана ЕФрем;

санитетските воени службеници V класа: Јелисавчић Љубомира Софија, Јовановић-Ђорковић Тодора Драга, Кошпић Јове Савка;

воените службеници V класа на административна служба: Пајовић Милана Надежда и Токољевић Ђорђа Здравко;

санитетскиот воен службеник VI класа: Хациегић Петра Даница;

воениот службеник VI класа на административна служба: Игњатовић Радомира Надежда;

санитетските воени службеници VI класа: Ивановић Богдана Надежда, Кузевски Павле Драган, Мосић Ивана Марија, Новаковић Богомира Драгиња;

воените службеници VIII класа на административна служба: Алавања Мане Анка и Полексић Алексе Ксенија;

заставникот на административна служба: Дилберовић Мирка Љубисав;

пешадиските заставници: Филиповић Милуна Мирослав и Јањетовић Остоје Михаило;

заставниците на административна служба: Лазаревић Милутина Александар и Јилић Тихомира Велимир;

техничкиот заставник: Милошевић Живана Витомир;

заставникот на административна служба: Миљковић Љубомира Стојадин;

ветеринарскиот заставник: Мишић Драгомира Богдан;

интендантскиот заставник: Ненадовић Веселина Радивоје;

санитетскиот заставник: Радојчић Радоја Војислав;

пешадискиот заставник: Радуловић Милоја Момир;

санитетскиот заставник: Ракић Тихомира Младен;

заставникот на административна служба: Стојковић Радивоја Сретко;

интендантскиот заставник: Штетић Лазара Саво;

санитетскиот заставник: Живковић Живана Миодраг;

Бр. 177

22 декември 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
16. Закон за избор на сојузни пратеници —	81
17. Закон за измени и дополненија на Законот за движењето и престојот на странци во Југославија — — — — —	102
18. Наредба за пуштање во промет на шумско семе што не е селектирано или не е нормално — — — — —	103
19. Наредба за дополнение на Наредбата за начинот на вршење попис на стоките за кои се менуваат стопите на сојузниот данок на промет на стоки на мало и за начинот на пресметувањето и уплатувањето на тој данок — — — — —	103
20. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	104
21. Решение за престанок на важењето на решенијата за југословенските стандарди за цевки — — — — —	104
22. Решение за престанок на важењето на решението за југословенскиот стандард за железнички прагови од дрво — — — — —	104
Одлука за укинување на одделни одредби од Одлуката на Собранието на општина Кратово за воведување општински данок на промет („Службен гласник на општина Кратово, бр. 3/67) — — — — —	105